

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 78 Год. LXII

Среда, 28 јуни 2006

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1209. Одлука за основање на Водостопанство "Скопско Поле".....	2	1218. Изменување и дополнување на лиценца под бр.23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Нико Нестор“ бр.18 во Струга.....	5
1210. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар.....	3	1219. Изменување на лиценца под бр.19-2764/1 од 21.07.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Климент Охридски“ бр.3/5 во Скопје...	5
1211. Одлука за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, од Земјоделското училиште „Димитар Влахов“, Струмица.....	3	1220. Изменување на лиценца под бр.19-2763/1 од 21.07.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Благој Тоска“ бр.212 во Тетово.....	5
1212. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ „Лисиче“ – Велес во 2005 година.....	3	1221. Изменување на лиценца под бр.19-4100/1 од 18.11.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ бр.15 во Скопје.....	5
1213. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на ЈПВ „Лисиче“ – Велес во 2006 година.....	4	1222. Правилник за Програмата за обука на медијатори и образецот за завршена обука за медијатор.....	5
1214. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови.....	4	1223. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на висината на правото на еднократна парична помош.....	7
1215. Одлука за одобрување средства од Посебниот фонд за финансирање на активностите во градот Скопје на акцијата „Јас го сакам мојот град“.....	4		
1216. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	4		
1217. Изменување на лиценца под бр. 19-4231/1 од 29.11.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Борис Кидрич“ бр.5 во Битола.....	5		

1224. **Решение** за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје..... 7
1225. **Правилник** за поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови..... 8
1226. **Правилник** за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање..... 14
1227. **Листа** на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2006 година (нула- царинска стапка во рамки на квоти)..... 28
Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2006 година (концесии во рамки на квоти).....
Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2006 година (нула-царинска стапка во рамки на квотите).....
Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2006 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина.....
Листа на царински квоти на стоки со потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година..
Листа на земјоделски и прехранбени производи со потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2006 година.....
- Листа** на стоки на царински квоти со потекло од Република Бугарија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година.....
Листа на стоки на царински квоти со потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година.....
Листа на стоки на царински квоти со потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година.....
Листа на стоки на царински квоти со потекло од Романија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година.....
Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската конфедерација за второ полугодие од 2006 година.....
Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за второ полугодие од 2006 година.....
Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Република Молдова за второ полугодие од 2006 година.....
- Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување**
94. **Одлука** за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови..... 36
Огласен дел..... 1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1209.

Врз основа на член 93 од Законот за водостопанствата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 85/03 и 95/05) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВО "СКОПСКО ПОЛЕ"

Член 1

Со оваа одлука се основа Водостопанство "Скопско Поле" Водостопанството "Скопско Поле" ќе работи под фирма: Водостопанство "Скопско Поле" Скопје.

Скратен назив на фирмата е: ВС"Скопско Поле"-Скопје.

Седиштето на Водостопанството "Скопско Поле" ќе биде во Скопје, ул. "Даме Груев" блок 2 локал 5.

Член 2

Водостопанство "Скопско Поле" се основа заради користење, функционирање, одржување и контрола на системите на подрачјето на дејствување, одводнување на земјиштето, снабдување со вода за наводнување на земјоделско земјиште, одржување на водостопанските објекти и постројки за заштита од поплави, регулација на реки и заштита на земјиштето од ерозија.

Член 3

Подрачјето на дејствување на Водостопанство "Скопско Поле" е географското подрачје кое опфаќа површини и корисници од општините во градот Скопје: Гази Баба, Горче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај и општините Арачиново, Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште и Студеничани, а на кои се врши одводнување со ХМС за одводнување "Скопско Поле" со подсистемите: "Горна зона" и "Долна зона"; Ободен канал; Пумпна станица "Таор"; Пумпна станица "Белви" и снабдување со вода на површини опфатени со малите системи за наводнување: "Рашче-Влае", "Врело", "Шишево-Грчеш", "Ново Село", "Бардовци-Злокуќани", "Орман-Вучидол", "Драчево-Батинци", како и малата брана "Бучинци", со мини системот за наводнување, како и Ободниот насип "Мацари-Таор".

Член 4

Одборот на корисници на вода (во натамошниот текст: Одбор) на Водостопанство "Скопско Поле" се состои од 11 членови, чија застапеност е според намената за користење на водата и регионите опфатени со подрачјето на делување на Водостопанство "Скопско Поле" и тоа:

- 1 место за претставник од регионот на општините Сарај и Горче Петров;
- 2 места за претставници од регионот на општината Карпош;
- 4 места за претставници од регионот на општините Гази Баба и Арачиново;
- 3 места за претставници од регионот на општините Петровец и Илинден;

- 1 место за претставник од регионот на општините Кисела вода и Сопиште.

Застапеноста меѓу 11-те членови на Одборот, според намената за користење на услугите од одводнување и наводнување е :

- 5 места за членови на Одборот од големите корисници на услугите на одводнување (АД за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје, ЈП"Македонија пат" - Скопје; ЈП"Македонски железници" - Скопје, Министерство за одбрана и КПД"Идризово" - Скопје);

- 6 места за членови на Одборот од водните заедници и индивидуалните корисници на услугите за наводнување и одводнување.

Член 5

За членови на првиот состав на Одборот на Водостопанство "Скопско Поле", се именуваат:

1. Бесим Бајрами – општина Сарај, Горче Петров
2. Крсте Вељановски – општина Карпош
3. Боро Николиќ – општина Карпош
4. Милан Велинов - општина Гази Баба
5. Исмет Лимани - општина Гази Баба
6. Ирфан Аземов – општина Арачиново
7. Авди Алији - општина Арачиново
8. Емилија Петковска – општина Петровец
9. Миле Шапкалиевски - општина Петровец
10. Борче Стојчевски – општина Илинден
11. Драги Мишевски - општина Кисела Вода.

За претседавач на Одборот на корисници на вода на Водостопанство "Скопско Поле", се именува Борче Стојчевски – општина Илинден.

Член 6

Именувањето на членовите на првиот состав на Одборот на Водостопанство "Скопско Поле" се врши за период од 3 (три) години.

Датумот на распишување на првите редовни избори за членови на Одборот на корисници на вода на "Водостопанство "Скопско Поле" е 15.09.2009 година.

Член 7

Основните средства на Водостопанство "Скопско Поле" се основните средства потребни за обавување на дејноста опфатена во член 2 од оваа одлука од ОП Водостопанство "Вардар" - Скопје, во ликвидација.

Член 8

Водостопанство "Скопско Поле" својата организација и работа ќе ја уреди со статут.

Статутот на Водостопанство "Скопско Поле", Одборот на корисници на вода ќе го донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука и ќе го достави до Владата на Република Македонија за одобрување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.19-2803/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1210.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање на стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

На досегашниот корисник Министерство за правда му престанува правото на користење на недвижна ствар – земјиште со површина од 330м² на кое е изгра-

ден здравствен објект во состав на ЈЗУ Здравствен дом „Скопје“ - Скопје, број на катастарска парцела КП бр.1643 од КО Средно Коњаре.

Член 2

Недвижната ствар од став 1 на овој член се дава на трајно користење на Министерството за здравство, ЈЗУ Здравствен дом „Скопје“ – Скопје, без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од став 1 ќе се изврши помеѓу Министерството за правда и ЈЗУ Здравствен дом „Скопје“ – Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-3030/1
23 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1211.

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД ЗЕМЈОДЕЛСКОТО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“, СТРУМИЦА

Член 1

Се одзема корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија од Земјоделското училиште „Димитар Влахов“, Струмица во К.О. Струмица, КП бр. 6608/1 во површина од 182868 м² опишана во Имотен лист бр.13880.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2774/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1212.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС ВО 2005 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ „Лисиче“ – Велес во 2005 година бр.02-94/5 и 02-94/3 од 27.02.2006 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.02.2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1521/1
23 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1213.

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавни-те претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЈПВ „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС ВО 2006 ГОДИНА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Програмата за работа на ЈПВ „Лисиче“ – Велес во 2006 година бр.02-91/4 од 27.02.2006 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.02.2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1521/2
23 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1214.

Врз основа на член 56 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 85/03, 40/04 и 113/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката утврдување на висината на надоместоките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови, бр.02-618/9 од 22.06.2006 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата, одржана на 24.03.2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2181/1
23 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1215.

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ПОСЕБНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ НА АКЦИЈАТА „ЈАС ГО САКАМ МОЈОТ ГРАД“**

1. Се пренаменуваат средства во висина од 6.000.000,00 денари, за финансирање на активностите во градот Скопје на акцијата „Јас го сакам мојот град“ за работно ангажирање на 1000 лица од евиденцијата на невработени лица во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

2. Средствата од членот 1 на оваа одлука се обезбедуваат од потсметката од Посебниот фонд и ќе се користат за исплата на плати на лицата кои ќе бидат ангажирани во извршувањето на јавните работи на акцијата „Јас го сакам мојот град“.

3. Агенцијата за вработување на Република Македонија, во соработка со Министерството за труд и социјална политика да ја спроведат оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2191/1
19 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1216.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.06.2006 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А**ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, се издава на Трговското друштво „Хронометар“-Робев и други ДОО. експорт-импорт Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот, што се наоѓа на ул.„Ужичка Република“ бр.43 во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 19 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати најдоцна до 30-ти јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2 на оваа точка, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2886/1
23 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1217.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.06.2006 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-4231/1 ОД 29.11.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА
ВО АВТОМАТ КЛУБОТ ШТО СЕ НАОГА НА
УЛ. „БОРИС КИДРИЧ“ БР.5 ВО БИТОЛА**

1. Во Лиценцата под бр.19-4231/1 од 29.11.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „15“ се заменува со бројот „14“, а зборовите „и 1 електронски рулет“ се заменуваат со зборовите „и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2883/1
23 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1218.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.06.2006 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР.23-2196/2 ОД 25.05.1998 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА
СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА
УЛ. „НИКО НЕСТОР“ БР.18 ВО СТРУГА**

1. Во Лиценцата под бр.23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „30“ се заменува со бројот „20“, а по зборот „среќа“ точката се брише и се додаваат зборовите „и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи“.

2. Ова изменување и дополнување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2884/1
23 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1219.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.06.2006 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР.19-2764/1 ОД 21.07.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА
СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА
УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БР.3/5 ВО СКОПЈЕ**

1. Во Лиценцата под бр.19-2764/1 од 21.07.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на

посебни игри на среќа во автомат клуб во точката 3 бројот „16“ се заменува со бројот „14“, а зборовите 1 електронски рулет се заменуваат со зборовите „автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2885/1
23 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1220.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.06.2006 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР.19-2763/1 ОД 21.07.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕ-
КА ВО АВТОМАТ КЛУБОТ ШТО СЕ НАОГА НА
УЛ. „БЛАГОЈ ТОСКА“ БР.212 ВО ТЕТОВО**

1. Во Лиценцата под бр.19-2763/1 од 21.07.2005 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „21“ се заменува со бројот „16“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2887/1
23 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1221.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.06.2006 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР.19-4100/1 ОД 18.11.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА
СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА
УЛ. „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ БР.15 ВО СКОПЈЕ**

1. Во Лиценцата под бр.19-4100/1 од 18.11.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „15“ се заменува со бројот „14“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2891/1
23 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**1222.**

Врз основа на член 11 став 1 точка 4 од Законот за медијација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 60/06), министерот за правда донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА НА МЕДИЈАТОРИ И
ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЗАВРШЕНА ОБУКА ЗА МЕДИЈАТОР**

Член 1

Со овој правилник се пропишува Програмата за обука на медијатори и Образецот за завршена обука за медијатор.

Член 2

Програмата за обука на медијатори се состои од Програма за почетна обука на медијатори и Програма за напредна обука на медијатори, која е дадена во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

За завршената обука за медијатори се издава сертификат според Образец кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2166/2 Министер за правда,
16 јуни 2006 година **Мери Младеновска-Горгиевска**, с.р.
Скопје

Прилог бр. 1**ПРОГРАМА
ЗА ОБУКА НА МЕДИЈАТОРИ****А. ПРОГРАМА ЗА ПОЧЕТНА
ОБУКА НА МЕДИЈАТОРИ**

Почетната обука за медијатори трае пет дена, со вкупно 40 часа.

Првиот ден од обуката опфаќа:

1. Алтернативно решавање на спорови – концепт и видови.

2. Концептот на медијацијата и нејзиниот историјски развој:

2.1. Општ вовед (услови за обуката)

2.2. Концептот: медијација

- законски решенија и алтернативно решавање спорови;

- различни перспективи (над страните/меѓу страните);

- интерес, права или моќ.

3. Компаративни законски решенија и решенија од Законот за медијација:

3.1. Принципи на медијација и општ преглед на процесот на медијација: медијацијски циклус.

4. Основни принципи на медијацијата и карактеристиките на постапката.

4.1. Демонстрација (прием на предметот: спогодба за водење на постапка на медијација, главни елементи):

- доброволност;

- доверливост;

- неутралност (независност и без заземање страни/вклученост во интерес на двете страни).

5. Етички прашања во медијацијата - судир на интереси, принцип на доверливост.

5.1. Личноста на медијаторот;

5.2. Слични конфликти;

5.3. Основни способности и квалитети на медијаторот;

5.4. Етика.

6. Постапката на медијација се одвива во следните фази:

ПРВА ФАЗА:**1. ПРИЕМ НА ПРЕДМЕТОТ**

1.1. Воведен збор на медијаторот (воведување на страните во постапката и објаснување на процесот на медијација);

1.2. Правилата на постапката и правилата за однесување;

1.3. Учесници во постапката за медијација;

1.4. Подготвеност за медијација.

Методот на изведба на обуката: кратки предавања, воведни и групни дискусии и вежби.

Вториот и третиот ден од обуката ја опфаќа постапката за медијација, вклучувајќи комуникациски вештини, активно слушање и целта на комуникацијата.

ВТОРА ФАЗА:**2. ИСТРАЖУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА****2.1. Вештини:**

- спротивставените верзии на страните;

- прибирање информации;

- утврдување на проблемите, мотивите и интересите на страните;

- повторно воспоставување на ефикасна комуникација;

- справување со емоции;

- основно прашање: "што навистина е влогот?";

- "спасителниот триаголник" (трансакциона анализа);

- поставување прашања, парафразирање и други медијацијски вештини;

- подготвување на страните за преговори.

Предавачот ја задолжува групата со практични вежби, на тој начин што членовите на групата ги играат улогите на медијатор и страна во постапката.

Четвртиот ден од обуката опфаќа преговори:

ТРЕТА ФАЗА:**3. ПРЕГОВАРАЊЕ**

3.1. Вештина за олеснување на преговорите на страните;

3.2. Вештина за создавање опции за постигнување спогодба без наметнување конкретно решение;

3.3. Вештина за справување со безизлезни ситуации;

3.4. Вештина за справување со постапки за правичен исход;

3.5. Вештина за создавање предлози за спогодба, без наметнување на готова спогодба.

Вештините од членот 5 се стекнуваат преку теоретското предавање за секоја од вештините.

Предавачот ја задолжува групата со практични задачи, на тој начин што членовите на групата ги играат улогите на медијатор и страна во постапката.

Петтиот ден од обуката опфаќа завршување на постапката за медијација:

ЧЕТВРТА ФАЗА:**4. ЗАВРШУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА
МЕДИЈАЦИЈА**

4.1. Стекнување на вештина за составување на спогодба и изјава за завршување на постапката за медијација и информирање за правното дејство на постигната спогодба.

Б. ПРОГРАМА ЗА НАПРЕДНА**ОБУКА НА МЕДИЈАТОРИ**

Напредната обука опфаќа освежување (потсетување) на вештината за медијација, нагласување на клучните квалитети на медијатор и справување со тешкотии и препреки во текот на процесот на медијација.

Обуката трае два дена, со вкупно 16 часа обука.

Првиот ден од обуката опфаќа:

1. УТРИНСКА СЕСИЈА

1.1. Вовед и запознавање со медијација;

1.2. Проверка на четири фази на процесот на медијација;

1.3. Разработка на клучни вештини на медијаторот (поставување прашања, преобликување, преформулирање), вежби, играње на улоги од страна на обучувачите, реакции на кандидатите со поставување прашања и преобликување на одговорите, а тренерите ќе воведат шема на поставување прашања.

2. ПОПЛАДНЕВНА СЕСИЈА

2.1. Фокусирање на пречките во текот на процесот;

I ДЕЛ: Генерални пречки, листа и вежби (поделба на помали групи во зависност од специјализацијата на медијаторите од одредени спорни односи), проблеми во фазата на започнување на медијацијата.

II ДЕЛ: Специфичноста во секоја од подгрупите, општи забелешки.

2.2. Вежби за пречките и тешкотиите, играња на улоги за фазата на започнување на медијацијата.

2.3. Одделни средби на медијаторот со страните, предности и недостатоци, можни процедури. Воведување на групна расправа.

2.4. Вежби за воочените пречки и комуникација.

Вториот ден обуката опфаќа:

4. УТРИНСКА СЕСИЈА

(Генерален состанок)

4.1. Преглед на недостатоците во текот на фазата на преговори на процесот на медијација.

- генерални прашања, следени со вежби.

4.2. Фокусирање на пречките во текот на фазата на преговори во процесот на медијација.

- специфични пречки во секоја од трите подварија-били прегледи и генерални забелешки.

5. ПОПЛАДНЕВНА СЕСИЈА

(Почеток на работа во подгрупи)

5.1. Вежби за утврдени пречки од фаза на преговори.

5.2. Генерален состанок - собирање на резултати, остварување и точки на интерес од обуката за сите учесници, поделени во генерална дискусија и одделни работилници, устен дел.

5.3. Пишани евалуации за обуката.

5.4. Заклучоци и затворање на обуката.

Прилог бр. 2**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 11 став 1 точка 4, а во врска со член 36 став 2 од Законот за медијација ("Службен весник на РМ" бр. 60/2006), се издава

СЕРТИФИКАТ

за завршена

обука за медијатор

(име и презиме)

МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА,

(место и датум на одржување на обуката)

(М.П.)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**1223.**

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), министерот за труд и социјална политика донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРАВОТО НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ**

Член 1

Во Правилникот за определување на висината на правото на еднократна парична помош („Службен весник на РМ“ бр. 2/2003, 57/2003, 23/2005, 105/2005, 56/2006 и 71/2006) во членот 2, став 1, алинејата 1, зборовите: „како и“ се бришат, а по зборовите: „во 2001-ва година“ точката и запирка се бришат и се додаваат зборовите: „и друго;“.

Во алинејата 2, по зборовите: „установа за социјална заштита“ запирката се заменува со точка и запирка, а зборовите: „како и за задоволување на потребите на лице или семејство кое се нашло во положба на социјален ризик, поради тоа што на член на семејството кој има над 25 години работен стаж, му престанал работниот однос по основа на стечај, а семејството има вкупни месечни приходи до 65% од просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија остварена во последните три месеци, се до негово повторно вработување или промена во материјалната состојба на семејството;“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-6024/1
22 јуни 2006 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

1224.

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04, 62/05 и 111/05), министерот за труд и социјална политика донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ-СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје број 02-458/6, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 02.06.2006 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5812/3
20 јуни 2006 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 1225.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05) министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОБЛИСКАТА СОДРЖИНА, РАЗМЕР И НАЧИН НА ГРАФИЧКА ОБРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ

Член 1

Со овој правилник се уредува поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови.

СОДРЖИНА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Член 2

Урбанистичките планови се состојат од:

1. **Документациона основа** во која се систематизираат податоци за постојната состојба во рамки на планскиот опфат, анализа на можностите за просторен развој и програмските проекции за подрачјето на планскиот опфат, и

2. **Планската документација** во која се презентираат планските решенија и дефинирани сите плански одредби потребни за донесување и спроведување на планот.

Член 3

Документационата основа на урбанистичкиот план содржи:

1. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат со опис на неговите граници и површина;

2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот опфат и неговата околина;

3. Податоци за природните чинители кои можат да влијаат на развојот на територијата во рамки на планскиот опфат, на планските решенија и на нивното спроведување: географски, геолошки, геомеханички, сеизмички, климатолошки, хидрографски, хидролошки податоци, како и аспекти на природните ресурси, богатства, заштитени екосистеми, појави и др.;

4. Податоци за создадените вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата на животот на човекот и начинот на употреба на земјиштето во рамките на планскиот опфат: културно – историски, демографски, економски, стопански, сообраќајни, законодавно-административни, здравствено-социјални и други чинители;

5. Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура;

6. Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини, градби од културно – историско значење и културни предели (заштитно-конзерваторски основи);

7. Инвентаризација и снимање на изградената комунална инфраструктура: електричните, канализациските, водоводните, поштенските, гасоводните, топловодните, телефонските и другите водови и објекти;

8. Инвентаризација и снимка на бесправно изградените градби и нивно обележување во ажурираните геодетски подлоги;

9. Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план, со анализа на проблеми во функционирањето и просторниот развој на подрачјето во рамките на планскиот опфат,

10. Анализа на можностите за просторен развој со програмска проекција за видот, просторната локација, темпото и обемот на мерките и содржините на просторниот развој.

11. Извод од план од повисоко ниво, кој ги содржи сите плански одредби во планот од повисоко ниво што

се однесуваат на планскиот опфат на предметниот урбанистички план, приложени на графички, текстуален и нумерички начин презентирани во идентична форма и размер како во планот од повисоко ниво;

12. Други прилози кои презентираат податоци релевантни за постојната состојба на подрачјето во планскиот опфат.

Член 4

1) **Документационата основа** на урбанистичкиот план содржи: текстуален, графички и нумерички дел во кои се презентирани податоците од член 3 од овој Правилник.

2) Податоците од член 3 од овој Правилник во документационата основа на планот се систематизирани по територијални единици (урбани и месни заедници), како и по единици на градежното земјиште односно урбанистички единици за планирање (плански опфати на детални урбанистички планови, четврти, блокови, градежни парцели) на начин кој се совпаѓа со систематизацијата на податоците во урбанистичкиот план.

Член 5

1) **Планската документација** на урбанистичкиот план содржи: текстуален, графички и нумерички дел.

2) Одредбите и податоците од текстуалниот, нумеричкиот и графичкиот дел на урбанистичкиот план мораат меѓу себе да се потврдуваат или надополнуваат според принципот на непротивречност.

3) Некои одредби од урбанистичкиот план можат меѓусебно да бидат во обврзувачка корелација или да се условуваат. Условените одредби нагласено се дефинираат и се обележуваат за да се разликуваат од безусловените одредби.

4) **Текстуалниот дел** содржи:

1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат (топоним или опис) и плански период;

2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат со прецизен опис на неговата граница по границите на катастарските парцели со кои се совпаѓа, оски на улици или други експлицитни линеарни симболи на геодетската подлога;

3. Текстуални одредби од изводот од план од повисоко ниво кои се однесуваат на подрачјето на планскиот опфат и претставуваат услови за планирање на просторот;

4. Планска програма која произлегува од програмата на донесувачот на планот и од резултатите на анализата на постојната состојба од точка 9 и 10 од член 3 од овој Правилник;

5. Опис и образложение на планскиот концепт за просторниот развој и хармонизацијата на просторот на подрачјето во рамките на планскиот опфат, со осврти на сите релевантни аспекти и последици од планираните урбанистички решенија и одредби;

6. Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба на градежното земјиште за општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура;

7. Економско образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на реализацијата на планските решенија, исплатливоста на инвестициите во земјиштето за јавна употреба и нивен сооднос со инвестициите во земјиштето парцелирано за изградба;

8. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите кои важат за целата површина на планскиот опфат и служат за спроведување на урбанистичкиот план, односно за изготвување на извод од урбанистички план и решение за локациски услови;

9. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите за секоја урбанистичка единица за планирање чишто граници се утврдени со планот: планскиот опфат на деталниот урба-

нистички план, урбаните четврти и блокови, како и секоја градежна парцела поединечно. Посебните услови за градење содржат детални податоци за условите за градење: вид на планираната градба, нејзината намена, дозволена висина на градење, максимален број на спратови, висина на кровната конструкција, режим на градење над котата на горниот венец, кота на нултата плоча во однос на нивелетата на пристапната сообраќајница, дефиниција на елементите на внатрешниот сообраќај, пристапи, пасажи, рампи, паркиралишта и гаражи, режим на градење под земја, поединечни специфичности на градежната парцела по однос на објектите на комуналната инфраструктура, теренот или степенот и начинот на обработката на партерот, зеленилото, параметри за заштита на недвижното културно наследство според заштитно – конзерваторските основи и др. Посебните услови за градење служат за спроведување на плановите и тоа непосредно за изготвување на извод од урбанистички план и за решение за локациски услови.

5) Нумеричкиот дел содржи:

1. **Нумерички показатели** за сите величини кои произлегуваат од планските решенија: демографски аспекти, планирани површини по намена на земјиштето, планирани вкупни етажни површини за градење по намена на градбите, урбанистички параметри како што се процентот на изграденост на земјиштето, коефициент на искористеност на земјиштето, густината на планираната изграденост и густината на населеност, површини на градежните парцели, планираните површини за градење, висините на планираните градби; димензии на попречните профили на сообраќајната инфраструктура и другите коридори за јавна употреба и сите квантифицирани параметри кои произлегуваат од планските решенија на градбите од комуналната инфраструктура.

2. **Билансни показатели** во кои споредбено се систематизирани нумеричките вредности кои произлегуваат од планските решенија од став 5 точка 1 од овој член и оние од постојната состојба во документационата основа на планот од член 3 од овој Правилник.

6) Графичкиот дел содржи:

1. **План на намена на земјиштето и градбите** со граници на површините со иста намена на земјиштето – наменските зони и графичка дефиниција на класите на намени во рамките на тие граници, легенди со прецизен толковник на графичките симболи, текстуални дефиниции на класите на намени и обележаните единици на градежното земјиште.

2. **Регулационен план** со графичка дефиниција на границата на планскиот опфат, дефиниција на површини и коридори на градежното земјиште за јавна употреба со регулациони линии, оформување на градежни парцели со граници на градежните парцели, обележување на градежните парцели и потребните плански единици на градежното земјиште, оски на сообраќајниците во коридорите на земјиштето за јавна употреба и друго.

3. **План на површини за градење** со градежни линии како граници на површините за градење, максимална височина на градење, изразена во метри, максимален број на спратови и котирали растојанија помеѓу градежните и регулационите линии, градежните линии и границите на градежните парцели и др.

4. **Сообраќаен план** со планско решение на сообраќајната мрежа, графичка и котирање на уличните профили, елементи од проектното обликување на сообраќајниците и крстосниците, диспозиција и елементи на автобуски и такси стојалишта и др.

5. **Нивелациски план** со плански решенија на нивелетите на планираните сообраќајници.

6. **Инфраструктурен план** со плански решенија на сите комунални инфраструктурни водови и објекти.

7. **План на зеленило** со диспозиција на ниско, средно и високо зеленило.

8. План на споменици на културата и споменички целини

9. Други специфични планови со графичко дефинирање на плански одредби и мерки за развој и заштита на просторот.

7) Графичките прилози на планот од став 6 од овој член можат да се презентираат во групи – суперпонирано во еден план или секој поединечно.

8) Графичкиот дел на урбанистичкиот план содржи задолжително еден збиен графички прилог (синтензен план) во кој се суперпонираат на јасен и прегледен начин планските одредби од графичкиот дел на планот, како и табели со нумеричките показатели. Овој прилог служи за излагање на планот на јавна анкета, стручна расправа, добивање на согласност и друго.

9) Содржините на урбанистичкиот план од став 4 точка 1, 2, 5 и 6 и став 5 точка 2 од овој член се наведуваат во Одлуката за донесување на урбанистичките планови од член 27 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (во натамошниот текст: Законот).

Член 6

1) **Генералниот урбанистички план** ги содржи следните плански одредби: граница на планскиот опфат која претставува граница на градот, граници на урбани заедници, граници на планските опфати на деталните урбанистички планови со кои се разработува и спроведува генералниот урбанистички план, граници на зони според намената на земјиштето и дефиниција на наменската употреба на тие површини како и на општите и посебните услови за просторен развој, режим на градење и користење на градбите, просторна диспозиција на земјиште за изградба на градби за кои со закон е утврден јавен интерес, плански услови за детално планирање на просторот, регулациони линии на примарната сообраќајна мрежа и површини за јавна употреба од градско значење, елементи за обликување на примарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение, плански решенија на водовите и објектите на сите градски инфраструктури: водоводни, канализациски, електрични, топловодни, гасоводни, поштенски, телефонски, телекомуникациски, стратешка процена на влијанијата врз животната средина, мерки за заштита и спасување и друго.

2) Генералните урбанистички планови во чиј плански опфат постојат споменички целини, градби од културно и историско значење, културни предели, природни или создадени блага, земјишта и објекти со посебна намена и сложеност ги уредуваат сите специфични услови и параметри за просторен развој, изградба, користење и заштита според позитивните законски акти.

3) Графичкиот дел од генералниот урбанистички план се изработува во размер 1:10000, 1:5000 или 1:2500, во зависност од големината на планскиот опфат.

Член 7

1) **Деталниот урбанистички план** ги содржи следните плански одредби: граница на планскиот опфат, регулациони линии, оформување на градежни парцели со граници на градежните парцели, површини за градење определени со градежни линии, максимална височина на градбата изразена во метри, максимален број на спратови, кота на нултата плоча во однос на нивелетата на пристапната улица, намена на земјиштето и градбите, општи услови за изградба и користење на земјиштето и градбите, посебни услови за градење за секоја поединечна градежна парцела, намена и начин на изградба и користење на градежното земјиште за јавна употреба, планско решение на секундарната сообраќајна мрежа со елементи за обликување на улиците, нивелманско решение на секундарната улична мрежа и на површините за јавна употреба со режимски и пешачки сообраќај, плански решенија за видовите и објектите на сите комунални и други инфраструктури: водоводни, канализациони, електрични, топловодни, гасоводни, телекомуникациски, мерки за заштита и спасување и друго;

2) Деталните урбанистички планови во чиј плански опфат постојат споменични целини, градби од културно и историско значење, културни предели, природни или создадени блага, земјишта и објекти со посебна намена и сложеност, ги уредуваат сите специфични услови и параметри за просторен развој, изградба, користење и заштита според позитивните законски акти.

3) Графичкиот дел од деталниот урбанистички план се изработува во размер 1:1000 или 1:500, во зависност од специфичноста на планскиот опфат.

Член 8

1) **Урбанистичкиот план за село** со густа изграденост на градбите ги содржи следните плански одредби: граница на планскиот опфат, граница на месни заедници, регулациони линии, градежни парцели со граници на градежните парцели, површини за градење определени со градежни линии, максимална височина на градбата изразена во метри, намена на земјиштето и градбите, општи и посебни услови за изградба и користење на земјиштето за јавна употреба, планско решение на примарната и секундарната сообраќајна мрежа со елементи за обликување на сообраќајните, планските решенија на водовите и објектите на примарната и секундарната мрежа на комуналната инфраструктура, мерки за заштита и спасување и друго.

2) **Урбанистичкиот план за село** кое има дисперзна просторна диспозиција ги содржи следните плански одредби: граница на планскиот опфат, граница на месни заедници, граници на зони според намената на земјиштето и дефиниција на наменската употреба на тие површини, просторна организација и услови за градење во селски стопански двор, општи и посебни услови за градење и режим на користење на земјиштето и градбите, регулациони линии на примарната сообраќајна мрежа, планско решение за сообраќајната мрежа со елементи за обликување на сообраќајниците, плански решенија на водовите и објектите на комуналната инфраструктура, мерки за заштита и спасување и друго;

3) Донесувачот на планот одлучува дали урбанистичкиот план за село ќе се изготвува според одредбите од став 1 или став 2 од овој член, во програмата за изработка на урбанистички планови од член 28 став 4 од Законот, според големината и карактеристиките на планскиот опфат, густината и начинот на изграденоста, како и други специфичности и потреби на подрачјето во планскиот опфат.

4) Урбанистичките планови за село во чиј плански опфат постојат споменични целини, градби од културно и историско значење, културни предели, природни или создадени блага, земјишта и објекти со посебна намена и сложеност, ги уредуваат сите специфични услови и параметри за просторен развој, изградба, користење и заштита според позитивните законски акти.

5) Графичкиот дел од урбанистичкиот план за село, се изработува во размер 1:1000 за урбанистички планови од став 1 од овој член, и 1:2500 и 1:5000 за урбанистички планови од став 2 од овој член.

Член 9

1) **Урбанистичкиот план вон населено место** за голем плански опфат со ретка изграденост и инфраструктурни градби ги содржи следните плански одредби: граница на планскиот опфат, намена на земјиштето и градбите и начинот на нивното користење, општи услови за просторен развој и градење, регулациони линии на мрежата на јавни патишта со елементи за обликување на патиштата и објектите на сообраќајната инфраструктура, плански решенија на водовите и објектите на комуналната инфраструктура, мерки за заштита и спасување и друго;

2) **Урбанистичкиот план вон населено место**, кој се донесува заради изградба на градби, комплекси и викенд и туристички населби ги содржи следните

плански одредби: граница на плански опфат, регулациони линии, градежни парцели со граници на градежните парцели, површини за градење определени со градежни линии, максимална височина на градбата изразена во метри, максимален број на спратови, намена на земјиштето и градбите, општи и посебни услови за изградба и користење на земјиштето и градбите, посебни услови за градење за секоја поединечна градежна парцела, намена и начин на изградба и користење на земјиштето за јавна употреба, планско решение на мрежата на јавни патишта, на локалната улична мрежа и на пристапните сообраќајници со нивелманско решение на истите, планско решение за безбедно приклучување на објектите и на пристапните сообраќајници кон јавните патишта, плански решенија за водовите и објектите на комуналните инфраструктури, мерки за заштита и спасување и друго;

3) Донесувачот на планот одлучува дали урбанистичкиот план вон населено место ќе се изготвува според одредбите од став 1 или став 2 од овој член, во програмата за изработка на урбанистички планови од член 28 став 4 од Законот, според големината и карактеристиките на планскиот опфат, густината и начинот на изграденоста, како и други специфичности и потреби на подрачјето во планскиот опфат;

4) Урбанистичките планови вон населено место во чиј плански опфат постојат споменични целини, градби од културно и историско значење, културни предели, природни или создадени блага, земјишта и објекти со посебна намена и сложеност, ги уредуваат сите специфични услови и параметри за просторен развој, изградба, користење и заштита според позитивните законски акти.

5) Графичкиот дел од Урбанистичкиот план вон населено место се изработува во размер 1:2500 и 1:5000 за урбанистички планови од став 1 од овој член и 1:1000 за урбанистички планови од став 2 од овој член.

СОДРЖИНА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Член 10

1) **Урбанистички проект од член 50 став 1** од Законот се состои од текстуален, нумерички и графички дел, како и од идеен проект на градбите;

2) **Текстуалниот дел** од урбанистичкиот проект од став 1 од овој член содржи:

1. Извод од општите и посебните одредби на урбанистичкиот план за градежната парцела за која се изработува урбанистички проект, кои претставуваат услови за изработување на урбанистичкиот проект и проектирање на идеен проект на градбите;

2. Проектна програма со опис и површина на сите планирани градби во рамките на градежната парцела;

3. Урбанистичко образложение на проектното решение на намените на површини и градби, просторната разместеност на градбите и нивните габарити, внатрешниот динамичен и стационарен сообраќај, проектното решение на партерот и хортикултурата и проектните решенија на приклучоците и внатрешната мрежа на комуналните инфраструктурни водови и објекти;

3) **Нумеричкиот дел** од урбанистичкиот проект содржи:

1. Нумерички показатели за сите урбанистички параметри кои произлегуваат од проектните решенија: процент на изграденост, коефициент на искористеност, површина зафатена со градба, вкупна градежна површина по етажи, висини и спратност на проектираните градби, проектирани градежни површини според нивната намена;

2. Билансни показатели во кои споредбено се систематизирани нумеричките вредности од проектното решение и од изводот од урбанистичкиот план.

4) **Графичкиот дел** од урбанистичкиот проект содржи:

1. **Извод од урбанистичкиот план** врз основа на кој се изработува урбанистички проект;
2. **Урбанистичко решение на градежната парцела** со регулациони линии, површини за градење определени со градежни линии во рамките на градежната парцела и на градбите и проектно решение на партерот;
3. **Проектно решение на внатрешниот динамичен и стационарен сообраќај;**
4. **Проектни решенија на приклучоците, објектите и водовите на внатрешниот развод на сите комунални инфраструктури;**
5. **Проектно решение на зеленилото** во рамки на градежната парцела.
6. Урбанистичкиот проект од член 50 став 1 од Законот го содржи и идејниот проект на градбите во рамки на градежната парцела. Содржината на идејниот проект се уредува со Законот за градење и подзаконските акти кои произлегуваат од него.

Член 11

- 1) Со урбанистичкиот проект од член 10 од овој Правилник се уредува: површини за градење определени со градежни линии во рамките на градежната парцела и на заедничката површина за градење утврдена во урбанистичкиот план, намена на поединечните градби, детални услови за изградба и користење на земјиштето и градбите, решение на партерот во рамките на градежната парцела, решение на внатрешната мрежа на динамичниот и статичниот сообраќај, решение на приклучоци, објекти и внатрешен развод на сите комунални инфраструктури и друго.
- 2) Графичкиот дел од Урбанистичкиот проект се изработува во размер 1:500; 1:200 или 1:100, во зависност од големината на градежната парцела.

Член 12

- 1) **Урбанистичкиот проект од член 50 став 3** од Законот се состои од текстуален, нумерички и графички дел, како и од идеен проект на градбите во рамки на опфатот или градежната парцела.
- 2) **Текстуалниот дел** од урбанистичкиот проект од став 1 од овој член содржи:
 1. Извод од просторен план на РМ односно услови за планирање на просторот;
 2. Географско и геодетско одредување на подрачјето на проектниот опфат со опис на неговите граници и површини;
 3. Податоци за постојната состојба на подрачјето на проектниот опфат од аспект на природните и создадените чинители: географски, геолошки, геомеханички, сеизмички, климатолошки, хидрографски, хидролошки како и историски, демографски, економски, стопански, сообраќајни, инфраструктурни и др.;
 4. Проектна програма;
 5. Опис и образложение на проектниот концепт и урбанистичко решение, со осврт на сите релевантни аспекти и последици од планираните урбанистички решенија;
 6. Економско образложение за начинот и динамиката на финансирање, изградба и користење на проектираните градби како и исплатливоста на инвестициите во земјиштето за јавна употреба и комуналните инфраструктури;
 7. Општи услови за градење кои важат за целата површина на проектниот зафат и посебни услови за градење кои важат за секоја градежна парцела чии граници се утврдени со урбанистичкиот проект: вид на градењето, намена на идните градби, дозволена висина на градење, висина на кровната конструкција, ката на нултата плоча, опис на сообраќајното решение со дефиниција на елементите за обликување на внатрешниот сообраќај, опис на водовите и објектите на комуналната инфраструктура, мерки за заштита и спасување и друго.

- 3) **Нумеричкиот дел** од урбанистичкиот проект содржи:

1. Нумерички показатели за сите величини кои произлегуваат од урбанистичкото решение: површини на земјиштето според нивната намена, градежни површини според нивната намена, процент на изграденост на земјиштето, коефициент на искористеност на земјиштето, густина на изграденост, височина на градбите, димензии на сите градби и нивни растојанија, како и нумерички показатели за водовите и градбите на сите инфраструктури;
2. Билансни показатели во кои се споредени нумеричките показатели од постојната состојба (став 2 точка 3 од овој член) и проектните решенија (став 3 точка 1 од овој член).
- 4) **Графичкиот дел** од урбанистичкиот проект содржи:

1. **Извод од просторен план** и локација на проектниот опфат во поширока околина;
2. **План на намена на земјиштето и градбите;**
3. **Регулационен план** со графичка дефиниција на проектниот зафат, површини на градежно земјиште за јавна употреба определени со регулациони линии, оформување на градежни парцели, оски на сообраќајниците и друго;
4. **План на површини за градење** со градежни линии како граници на површините за градење, максимална височина на градење, растојанија помеѓу регулационите линии и градежните линии и друго;
5. **Сообраќаен план** со проектни решенија на сообраќајната мрежа, елементи од хоризонталната сигнализација и друго;
6. **Нивелациски план** со нивелети на проектираните сообраќајници и јавни површини;
7. **Инфраструктурен план** со проектни решенија на сите инфраструктурни водови и градби;
8. Други прилози неопходни за просторна дефиниција на специфични градби и простори.
- 5) Урбанистичкиот проект од член 50 став 3 од законот ги содржи и идејните проекти на градбите во рамките на проектниот опфат. Содржината на идејниот проект е уредена со Законот за градење и подзаконските акти кои произлегуваат од него.

Член 13

- 1) Со урбанистички проект од член 12 од овој Правилник се уредува: граница на проектниот опфат што претставува и граница на градежната парцела или парцели во рамки на опфатот, регулациони линии, градежни парцели определени со граници на градежни парцели, површини за градење определени со градежни линии, максимална височина на градбите изразена во метри, максимален број на спратови, ката на нултата плоча на градбите, намена на земјиштето и градбите, општи и посебни услови за изградба и користење на земјиштето и градбите, проектни решенија на градбите, проектни решенија на инфраструктурните водови и градби, проектно и нивелманско решение на сообраќајниците и друго;
- 2) Графичкиот дел од урбанистичкиот проект се изработува во размер 1:10000; 1:5000; 1:2500; 1:1000; 1:500 и 1:200 во зависност од големината на проектниот опфат и природата на проектираните градби.

СОДРЖИНА НА СОСТАВНИТЕ ДЕЛОВИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ

Член 14

- 1) **Стручната ревизија** на урбанистичките планови од членот 7 точка 2 и урбанистичкиот проект од членот 50 точка 3 од Законот содржи:
 1. Наслов и насловни податоци од планот или проектот на кој се врши стручна ревизија;
 2. Список на прилози од планската документација што ѝ се доставени на Стручната комисија;

3. Извештај за воочени повредувања на законот или другите позитивни закони во РМ;

4. Извештај за воочени повредувања на позитивните стандарди и нормативи за урбанистичко планирање како и другите позитивни подзаконски акти во РМ;

5. Извештај за воочени стручни пропусти, некоректни решенија, технички грешки и др.;

6. Стручни препораки за алтернативно решавање на одредени плански решенија;

7. Заклучок со препорака за корегирање на планската документација и продолжување на постапката за нејзино донесување.

2) **Извештајот** за постапување по забелешките од стручната ревизија од член 21 став 5 од Законот содржи:

1. Список на забелешки од стручната ревизија со образложение за начинот на нивното вградување во планската документација;

2. Список на одговори на стручните препораки за алтернативно решавање на одредени плански решенија.

Член 15

Извештајот од стручната расправа по Нацрт генерален урбанистички план (член 23 став 3 од Законот) содржи:

1. Записник од расправата со копија од соопштение во јавни гласила, датум и време на одржувањето на расправата, список на поканети учесници, список на испратен материјал за стручната расправа, список на изложени прилози, список на присутни, список на учесници во расправата, запис од текот на расправата и сите забелешки и дискусии приложени во писмена форма.

2. Образложенија за начинот на вградување на прифатените забелешки и образложенија за причините за неприфаќање на забелешките.

Член 16

Извештајот од јавна презентација и јавна анкета за нацрт детален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место (член 24 став 3, 6 и 7 од Законот) содржи:

1. Записник од јавната презентација со датум и време на одржување, копија од соопштение во јавни гласила, просторија во која се одржува, изложени материјали, список на презентери и записник од текот на презентацијата;

2. Записник од јавна анкета со список на прифатените забелешки и опис на начинот на нивното вградување во планската документација, како и список на неприфатените забелешки и образложенија за причините за нивното неприфаќање.

НАЧИН НА ГРАФИЧКА ОБРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ

Член 17

Во **Генералниот урбанистички план, урбанистичкиот план за село, урбанистичкиот план вон населено место и урбанистичкиот проект** кои се изработуваат во размер 1:10000, 1:5000 и 1:2500, на графички начин се дефинираат следните плански одредби:

1. Граница на плански опфат;
2. Граница на урбана односно месна заедница;
3. Граница на плански опфат на детален урбанистички план;
4. Регулациона линија како граница помеѓу градежно земјиште за јавна употреба и градежно земјиште парцелирано за изградба;
5. Граница на подрачје со иста намена на земјиштето – наменска зона;
6. Локации на самостојни градби чија што намена е различна со намената на зоната во која се наоѓаат;
7. Коловоз на примарни и секундарни сообраќајници и на елементи за нивно обликување;
8. Диспозиција на шински средства за транспорт;

9. Диспозиции на водовите и објектите на водоводната, канализационата, електричната, топловодната, гасоводната, телекомуникациската и друга инфраструктура.

Член 18

Во **Деталниот урбанистички план, урбанистичкиот план за село, урбанистичкиот план вон населено место и урбанистичкиот проект** кои се изработуваат во размер 1:1000, 1:500 и 1:200, на графички начин се дефинираат следните плански одредби:

1. Граница на плански опфат;
2. Граница помеѓу градежно земјиште за јавна употреба и парцелирано градежно земјиште за градење – регулациона линија;
3. Граници на градежните парцели;
4. Граници на површините за градење – градежна линија;
5. Денивелации, прекини и пасажи во рамки на површините за градење;
6. Оски на сообраќајници со пресечна точка;
7. Коловоз, елементи од крстосници и други елементи на сообраќајната инфраструктура;
8. Денивелации, скали, рамки и други елементи од партерното уредување на земјиштето за јавна употреба;
9. Диспозиција на линии и објекти на шински и други средства за јавен транспорт;
10. Диспозиција на водовите и објектите на секундарната мрежа на водоводната, канализационата, електричната, топловодната, гасоводната, телекомуникациската и друга инфраструктура.

Член 19

1) Планските одредби од член 17 и 18 од овој Правилник се предаваат на графички начин со следните симболи и ознаки:

1. Граница на плански опфат на урбанистички план е испрекинатата црвена линија со дебелина од 2,0 мм.
2. Граница на месна самоуправа е испрекинатата сина линија со дебелина 1,0 мм.
3. Граница на плански опфат на детален урбанистички план која се уредува во генерален урбанистички план е испрекинатата црвена линија со дебелина 1,0 мм.
4. Граница на подрачје со иста намена на земјиштето – наменска зона во генерален урбанистички план и во урбанистички планови кои се изработуваат во размер 1:10000, 1:5000 и 1:2500 е полна црвена линија со дебелина 1,0 мм.
5. Регулациона линија - како симбол за граница помеѓу земјиште за јавна употреба и земјиште парцелирано на градежни парцели за градба во урбанистички планови кои се изработуваат во размер 1:10000, 1:5000 и 1:2500 е полна зелена линија со дебелина 1,0 мм.
6. Регулациона линија како симбол за граница помеѓу земјиште за јавна употреба и земјиште парцелирано на градежни парцели за градба во урбанистички планови кои се изработуваат во размер 1:1000 и 1:500 е полна зелена линија со дебелина 0,75 мм. и ознака РЛ во истата боја.
7. Граница на градежна парцела е полна зелена линија со дебелина 0,5 мм.
8. Градежна линија како симбол за граница на површина за градење е полна црна линија со дебелина 0,5 мм. и ознака ГЛ во иста боја.
9. Помошна градежна линија како симбол за денивелација или продор во рамките на површината за градење е испрекинатата црна линија со дебелина 0,5 мм.
10. Линија за означување на елементи за обликување на сообраќајници во урбанистички планови кои се изработуваат во размер 1:1000 и 1:500 е полна црна линија со дебелина 0,25 мм.
11. Оска на сообраќајница е точка – црта линија во црна боја со дебелина 0,25 мм.
12. Линија за означување на шинска инфраструктура е полна црна линија со попречни цртчки.

13. Линија за означување водовод е полна сина линија со дебелина 0,5 мм. и ознака на дијаметарот на цевката во иста боја.

14. Линија за означување фекална канализација е полна црвена линија со дебелина 0,5 мм. и ознака на дијаметарот на цевката во иста боја.

15. Линија за означување на атмосферска канализација е полна зелена линија со дебелина 0,5 мм и ознака за дијаметарот на цевката во истата боја.

16. Линија за означување на топловод е полна портокалова линија со дебелина 0,5 мм. и ознака за дијаметарот на цевката во иста боја.

17. Линија за означување на телефонска или друга телекомуникациска инфраструктура е полна розова линија со дебелина 0,5 мм. и ознака на видот на кабелот во иста боја.

18. Линија за означување на далновод е испрекината црвена линија со дебелина 0,5 мм. и ознака за напонот во иста боја.

19. Линија за означување на гасовод е полна кафена линија со дебелина 0,5 мм. и ознака на видот и дијаметарот на цевката во иста боја.

20. Симбол за графостаница е правоаголник со дијагонала во црвена боја и ознака за напон во истата боја.

21. Површина обоена или едноструко шрафирана со жолта боја ја означува групата класи на намени за домување.

22. Површина обоена или едноструко шрафирана со црвена боја ја означува групата класи на намени за институциите од областа на управата, здравството, школството и културата.

23. Површина обоена или едноструко шрафирана во портокалова боја ја означува групата класи на намени за комерцијални дејности.

24. Површина обоена или едноструко шрафирана во сина боја ја означува групата класи на намени за производствени и сервисни дејности.

25. Површина обоена или едноструко шрафирана во зелена боја ја означува групата класи на намени за спорт и рекреација.

26. Површина обоена или едноструко шрафирана во виолетова боја означува зона со мешана намена. Површината е обележана со квадрат со ознака на класите на намени кои ја сочинуваат зоната со мешана намена.

27. Површина обоена или едноструко шрафирана во боја на една група на класи на намени со квадрат со ознака на класата на намени означува една одредена класа на намени.

28. Површина ограничена со градежна линија и обоена или едноструко шрафирана во боја на одредената класа на намена означува една површина за градење.

29. Црн квадрат со впишан бел круг и во него арапска цифра на редниот број во легендата од прилогот означува поединечна намена во наменска зона со друга намена при што ознаката на класата на намени и поединечната намена се испишуваат во легендата.

2) За постојните легални градби кои се снимени во документационата основа, а за кои во урбанистичкиот план не се утврдуваат услови за идна градба, не се исцртува градежна линија, туку информативна црна линија со дебелина 0,3 мм со која се опкружува контурата на градбата.

Член 20

Во графичките прилози на урбанистичките планови се употребуваат и други графички ознаки и симболи со информативен карактер чиешто читање се овозможува со легенди на секој прилог кадешто се употребени.

Член 21

Линиите од член 19 став 1 точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој Правилник претставуваат ортогонална проекција на пресекот на вертикална рамнина со теренот. Вертикалната рамнина се протега над и под котата на теренот толку колку што во плановите е утврдено, односно колку што е потребно за изградба и користење на градбите предвидени со планот.

Член 22

1) Урбанистичките планови се изработуваат на дигитален начин како дигитализирани точки, линии и други податоци од векторски тип кои се предадени во формат кој соодветствува со форматот во кој се изработени геодетските подлоги врз кои плановите се суперпонираат;

2) Симболите и ознаките од член 19 од овој Правилник во генералните урбанистички планови не се употребуваат за директно спроведување на терен, туку се уточнуваат и разработуваат во деталните урбанистички планови.

Член 23

1) Урбанистичките планови и урбанистичкиот проект се изработуваат на ажурирани геодетски подлоги со хоризонтална и вертикална претстава на теренот.

2) Изработка на геодетските подлоги и нивното ажурирање односно премерување и вцртување на сите промени на теренот во годината во која се изработува урбанистичкиот план го вршат физички и правни лица овластени за геодетски работи според Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите. Геодетските подлоги се употребуваат по нивната заверка во Државниот завод за геодетски работи.

3) Геодетските подлоги врз кои се изработуваат урбанистичките планови се изработени во дигитална форма со векторски податоци и се презентираат со црна линија со дебелина 0,15 мм.

4) Геодетските знакови и симболи во урбанистичките планови се употребуваат и толкуваат согласно геодетскиот топографски клуч.

Член 24

1) Графичките прилози на урбанистичките планови и урбанистичкиот проект содржат: наслов на планот, вид на планот, име на подрачјето на планскиот опфат, плански период, наслов и содржина на прилогот, размер, легенда на симболите и ознаките употребени во прилогот, табели со нумерички и други податоци и работен печат со податоци за нарачателот, изработувачот, планерот и бројот на неговото овластување, датум на изработка на планот, технички број на планот, одговорно лице на правното лице изработувач на планот и наслов и број на графичкиот прилог.

2) Урбанистичките планови и урбанистичкиот проект се печатат на хартија, се пакуваат во А₄ формат, во папки со заштитни пластични корици и се уврзуваат, запечатуваат и оверуваат со печати и потписи на овластените лица. Урбанистичките планови и урбанистичкиот проект се предаваат во аналогна форма во заштитни пластични корици и во дигитална форма.

3) Сите прилози на урбанистичките планови содржат потписи од изработувачот, предлагачот и донесувачот на планот. Прилозите на урбанистичкиот проект ги потпишуваат изработувачот на проектот и овластеното лице кое го оверува проектот.

Член 25

1) Сите прилози и делови на урбанистичките планови во кои се поместени планските одредби со правно дејство од членовите 6, 7, 8 и 9 од овој Правилник содржат потпис од овластениот планер – носител на изработка на урбанистички планови, потпис и печат на одговорното лице на правното лице со лиценца за изработка на урбанистички планови и заверка со потпис и печат согласно Законот.

2) Сите прилози и делови на урбанистичкиот проект од член 10 од овој Правилник во кој се поместени планските одредби со правно дејство од членот 11 од овој Правилник содржат потпис на овластениот планер, потпис и печат на одговорното лице од правното лице со лиценца согласно член 18 од Законот и заверка со потпис и печат согласно Законот.

3) Сите прилози и делови на урбанистичкиот проект од член 12 од овој правилник во кој се поместени планските одредби со правно дејство од член 13 од овој Правилник содржат потпис на овластениот планер, потпис и печат на одговорното лице на правното лице со лиценца за изработување на урбанистички проект од член 50 став 3 од Законот и заверка со потпис и печат согласно Законот.

Член 26

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за поблиската содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на просторните и урбанистичките планови ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/02).

Член 27

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-11734
8 јуни 2006 година
Скопје

Министер,
Цемали Мехазии, с.р.

1226.

Врз основа на член 31 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 51/05) министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

1. Општи одредби

Член 1

1) Со овој Правилник се пропишуваат стандардите и нормативите за урбанистичко планирање кои се применуваат при изработување, донесување и спроведување на урбанистичките планови од член 7 т.2 и урбанистичкиот проект од член 50 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл. весник на РМ" бр. 51/05) во натамошниот текст: Законот.

2) Применувањето на стандардите и нормативите е задолжително.

Член 2

Со овој Правилник се утврдуваат урбанистичките начела и норми потребни за изработка, донесување и спроведување на урбанистичките планови и урбанистичкиот проект заради обезбедување на услови за похумано живеење и работа на граѓаните, рамномерен и одржлив просторен развој на населените места и градбите, рационално и одржливо користење на просторот, заштита на недвижното културно наследство и заштита и унапредување на животната средина и природата.

Член 3

1) Урбанистичкото планирање се заснова на следните начела:

1. Урбанистичкото планирање обезбедува зголемување на степенот на хуманост на живеењето и подобрување на условите за работа со плански одредби кои воведуваат повисоки стандарди во однос на постојната состојба или во однос на претходниот урбанистички план.

2. Урбанистичкото планирање обезбедува хармонизација на просторот со плански одредби за заштита на домувањето и дејностите од јавен интерес со создавање подрачја со иста намена на земјиштето или подрачја со мешани компатибилни намени на земјиштето.

3. Урбанистичкото планирање обезбедува уредување и хуманизација на просторот со плански одредби кои ќе ја штитат и стимулираат приватната сопственост и слободното претприемаштво на начин кој нема да го повреди или стесни јавниот интерес.

4. Урбанистичкото планирање sukcesивно ќе ги зголемува стечените права по основ на сопственоста на градежното земјиште, уредувањето на земјиштето и правата на градење, освен ако тоа не е спротивно на јавниот интерес.

5. Урбанистичкото планирање има за цел со плански одредби да ја зголемува вредноста на земјиштето, недвижнините и сите други просторни ресурси.

6. Урбанистичкото планирање обезбедува заштита и развој на државниот и јавниот интерес со плански одредби со кои се утврдува просторна диспозиција за градење и развој на градби од значење за Републиката и градби за кои со закон е утврден јавниот интерес.

7. Урбанистичкото планирање обезбедува заштита на недвижното културно наследство, животната средина и природата со плански одредби кои ги интегрираат културните и природните блага во подрачјата на планските опфати со што воедно ги прават достапни на луѓето и заштитени од деградација.

2. Плански опфат

Член 4

1) **Плански опфат** е подрачје уредено со урбанистички план односно подрачје на кое урбанистичкиот план е на сила.

2) **Планскиот опфат** се дефинира со утврдување на граница на планскиот опфат која секогаш е затворена линија што го опкружува подрачјето на кое се протега правното дејство на урбанистичкиот план.

3) **Границата на планскиот опфат** е планска одредба која се уредува со урбанистички план на графички и текстуален (описен) начин.

Член 5

1) **Границата на планскиот опфат** на урбанистички план е линиски симбол во графичкиот дел на планот кој претставува ортогонална проекција на пресекот на вертикална рамнина со површината на теренот.

2) Вертикалната рамнина од став 1 од овој член се протега над и под котата на теренот на начин уреден со овој Правилник и со урбанистички план.

Член 6

1) Граница на плански опфат на генерален урбанистички план е граница на град.

2) Граница на плански опфат на детален урбанистички план опфаќа дел од планскиот опфат на генералниот урбанистички план односно дел од град. Оваа граница се уредува со планска одредба во генерален урбанистички план, а се уточнува и спроведува со планска одредба во детален урбанистички план.

3) Граница на плански опфат на урбанистички план за село е граница на село.

4) Граница на плански опфат на урбанистички план во населено место е граница на подрачје наменето за градење.

Член 7

Граница на плански опфат на урбанистички план, треба да биде:

- рационална, економична, правилна линија, линија на опкружување со колку што е можно помала должина,

- линија што ќе се совпаѓа или ќе ги следи линеарните зададености на теренот, било да се природни (рељеф, водени текови и др.) или создадени (пат, оска на улица, граница на катастарска парцела, граница на подрачје со иста намена и др.), и

- линија која нема да ја намалува вредноста на земјиштето што го дели или да ја попречува неговата намена и начин на користење делејќи го на неупотребливи делови.

Член 8

Проширувањето на планскиот опфат на урбанистички план треба да ги следни следните начела:

1) Проширување на планскиот опфат на урбанистички план по правило не се прави пред да се постигне рационално искористување на земјиштето со густина и интензитет на изграденост во рамките на постојната граница на населеното место, за истата намена за која се врши проширувањето.

2) Проширување на планскиот опфат по правило се изведува кон необработливо земјиште, обработливо земјиште од 4, 5 и 6 класа бонитет, како и кон деградирани земјиште.

3) Проширување на планскиот опфат не се изведува на сметка на заштитени подрачја на природни целини и реткости, парк шуми, излетишта и др.

4) Политиката на проширување на планскиот опфат е прашање од општ интерес кое го засега одржливиот развој на населеното место, па секое поместување на границата на планскиот опфат мора да се аргументира со причини во полза на општиот интерес.

Член 9

1) Кога измените и дополнувањата на урбанистичкиот план се однесуваат на дел од неговиот плански опфат, границата на планскиот опфат на измените и дополнувањата се формира според истите начела од член 7 од овој Правилник за да опфати логична урбанистичка потцелина од планскиот опфат.

2) Измените и дополнувањата од став 1 од овој член не смеат да создадат планерски дисконтинуитет во просторот или да ја намалат вредноста на околниот простор односно условите за живот и работа на луѓето утврдени со урбанистичкиот план кој е предмет на менувањето.

3. Планерски елементи на градежно земјиште

Член 10

1) **Градежното земјиште** е земјиште чијашто намена и начин на уредување, градење и користење се утврдени со урбанистички план. Статус на градежно земјиште добива секое земјиште во подрачје за кое е донесен урбанистички план.

2) Градежното земјиште во примарната поделба се дели на парцелирано градежно земјиште за поединечно градење и употреба, и непарцелирано градежно земјиште за општа употреба. Парцелираното градежно земјиште за поединечно градење во секундарната поделба се дели на градежни парцели.

3) Парцелираното градежно земјиште служи за изградба на градби и контрола на наменската употреба на земјиштето, а градежното земјиште за општа употреба служи за изградба на улици, плоштади, инфраструктури и други видови површини за општа употреба.

Член 11

1) Единици на градежното земјиште (особено во урбани подрачја) се: градежна парцела, блок и четврт.

2) **Градежната парцела** е основна и најмала единица на градежното земјиште. Таа е ограничена со регулаторните линии: граница на градежна парцела и регулациона линија.

3) **Блокот** е посложена единица на градежното земјиште која се состои од повеќе градежни парцели и градежно земјиште за општа употреба. Границата на блокот се совпаѓа со оски на улици, регулаторни линии и граници на градежни парцели.

4) **Четвртта** или урбаната единица е најголема единица на градежното земјиште во населеното место (особено во градот) која се состои од повеќе блокови и земјиште за општа употреба. Границата на четвртта се совпаѓа со границите на блоковите од нејзиниот периметар.

5) Единиците на градежното земјиште се воедно урбанистички единици за планирање. Податоците во документационата основа на планот и планските одредби од планската документација се организираат според урбанистичките единици за планирање.

6) Единиците на градежното земјиште во урбанистичките планови се обележуваат со трочлена номенклатура: градежната парцела со арапски цифри, блоковите со арапски цифри и четвртта со кирилична буква од азбуката.

4. Регулаторни линии

Член 12

1) Регулаторни линии се плански одредби во графичкиот дел на урбанистичкиот план кои го разграничуваат градежното земјиште од аспект на носителите на правото за градење.

2) Регулаторни линии се регулациона линија и граница на градежната парцела.

Член 13

1) Регулациона линија е линија на разграничување помеѓу градежно земјиште за општа употреба и парцелирано градежно земјиште за поединечна употреба.

2) Регулациона линија е просторно дефинирана како ортогонална проекција на пресекот на вертикална рамнина или закривената вертикална површина со површината на теренот. Вертикалната рамнина или закривената вертикална површина се протега над и под котата на теренот колку што е одредено со овој Правилник и со урбанистички план.

Член 14

1) Минимално растојание помеѓу две регулаторни линии кои во урбанистички план за прв пат дефинираат градски блок е 40 метри. Минималното растојание помеѓу две регулаторни линии кај во населени подрачја каде за првпат се изготвува урбанистички план се одредуваат во урбанистичкиот план.

2) Растојанието помеѓу две регулаторни линии кои дефинираат плоштад или друго сообраќајно некатегоризирано земјиште за општа употреба се одредува во урбанистички план.

Член 15

1) Две паралелни регулаторни линии кои помеѓу себе ограничуваат земјиште за општа употреба наменето за транспорт и движење дефинираат сообраќаен коридор.

2) Растојанието помеѓу две регулаторни линии од став 1 од овој член претставува ширина на уличен профил односно профил на сообраќајница.

3) Најмало растојание помеѓу две регулаторни линии кои дефинираат профил на сообраќајница, во зависност од категоријата на сообраќајницата, е за:

- градска магистрална улица	23,00 м
- транзитна магистрална улица	21,00 м
- собирна улица	11,00 м
- сервисна улица	10,50 м
- станбена улица	10,00 м
- индустриска улица	11,00 м
- пристапна улица	5,50 м
- пешачка патека	1,50 м

Член 16

1) **Граница на градежна парцела** како планска одредба во урбанистички план е линија на разграничување на носители на право на градење помеѓу две соседни градежни парцели.

2) Просторната дефиниција и протегањето на правното дејство на границата на градежната парцела е како во член 13 став 2 од овој Правилник.

3) За градежна парцела која за првпат се формира минималното растојание помеѓу двете граници кои претставуваат страни на парцелата е 6,0 метри.

5. Градежна парцела

Член 17

1) **Градежна парцела** е ограничен дел од градежно земјиште со ист носител на правото на градење.

2) Градежната парцела е ограничена со регулаторни линии – регулациона линија и граница на парцела кои се плански одредби во урбанистички план што ја обележуваат промената на носителот на правото на градење.

3) Градежната парцела се состои од една или повеќе катастарски парцели или делови од катастарски парцели, при што сите сопственици на катастарските парцели и делови од катастарски парцели во рамките на градежната парцела претставуваат единствен носител на правото на градење.

Член 18

1) Елементи на градежната парцела се:

1. **Лице на градежната парцела** е граница на парцелата обележана со регулациона линија односно излез на градежната парцела на улица.

2. **Дно на градежната парцела** е граница на парцелата кон внатрешноста на блокот, по правило на спротивната страна од лицето на парцелата.

3. **Страна на градежната парцела** е граница на парцелата со соседната парцела.

4. **Оска на градежната парцела** е линија која ги поврзува средините на лицето и дното на парцелата.

2) Делови на градежната парцела се:

1. **Површина за градење** претставува дел од градежна парцела согласно член 37 од овој Правилник.

2. **Дворно место** претставува дел од градежната парцела незафатен со површината за градење. Дворното место се дели на преден двор - помеѓу површината за градење и лицето на парцелата, заден двор – помеѓу површината за градење и дното на парцелата и страничен двор – помеѓу површината за градење и страната на парцелата.

Член 19

1) Димензии на градежната парцела се широчина и длабочина.

2) **Длабочина** на градежната парцела е:

- најкусото растојание помеѓу лицето и дното на парцелата доколку се тие паралелни меѓусебе,

- растојанието помеѓу средината на лицето и средината на дното на парцелата, доколку тие не се меѓусебно паралелни, и

- најкусото растојание помеѓу лицето на парцелата и 3 м долга линија поставена така да биде паралелна на лицето на парцелата, да ги допира страните на парцелата и цела да лежи во градежната парцела, во случаи кога парцелата е триаголна или неправилна полигонално.

3) **Широчина** на градежна парцела е:

- најкусото растојание помеѓу страните на парцелата, доколку тие се паралелни меѓусебе,

- должината на линијата во парцелата поставена под прав агол на оската на парцелата во нејзиниот пресек со градежната линија, доколку страните на парцелата не се меѓусебно паралелни и градежната и регулационата линија не се совпаѓаат.

Член 20

Градежни парцели задолжително се оформуваат во детален урбанистички план од член 7 т.2 ал.2 од Законот, урбанистички проект од член 50 ст.3 од Законот како и во урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место од чл.7 т.2 ал.3 и 4 кога тие се изработуваат во размер 1:1000.

Член 21

1) Градежна парцела може да се оформи во урбанистички планови и урбанистички проект од член 20 од овој Правилник доколку ги исполнува основните услови.

2) Основни услови кои градежното земјиште треба да ги исполни за да се оформи во градежна парцела се:

- да се наоѓа непосредно до земјиште за општа употреба изведено или испланирано како сообраќајна инфраструктура, такашто до парцелата да може непречено да се пристапува и таа да може самостојно и независно да се гради, употребува и одржува, и

- да има димензии и форма кои соодветствуваат со намената на земјиштето и градбите, видот и густината на градбите и начинот на нивното користење.

Член 22

Оформувањето на градежните парцели треба да ги следи овие генерални принципи:

1. Парцелите во ортогонална проекција треба да бидат четиристрани правоаголници секаде кадешто тоа е можно, а доколку не е, треба да бидат што поправилни фигури.

2. Во рамките на еден блок градежните парцели со иста намена на земјиштето треба да бидат меѓусебе усогласени по големина.

3. Принципот на усогласеност од точка 2 од овој член на градежните парцели се протега и на повеќе блокови или четврт, доколку се во зона со иста класа на намени во која со урбанистички план се предвидува ист тип на градби.

4. Градежна парцела со намена А, Б и Г не може да се формира на сметка на земјиште за општа употреба планирано за сообраќајна инфраструктура, или на сметка на градежно земјиште со оформена градежна парцела со изведена или планирана група на класи на намени В – институции од областа на образованието, здравството, културата, државната управа и верата, како и група на класи на намени Д – зеленило и рекреација.

5. Со оформувањето на градежната парцела да се обезбедува подобрување на условите за живот и работа на луѓето, зголемување на можностите за развој и градење и зголемување на вредноста на градежното земјиште.

6. При оформувањето градежни парцели треба да се следи поделбата на катастарски парцели само доколку тоа не е спротивно на основните услови од член 21 и 23 од овој Правилник.

7. Градежните парцели не се формираат според наследените и спогодбените делби на сопствениците на градежното земјиште, односно според правниот промет на градежното земјиште, доколку тие се во спротивност со основните услови и принципи уредени со овој Правилник.

Член 23

1) Минимални димензии на градежни парцели кои со урбанистички план за прв пат се оформуваат во подрачја за кои е утврдена класата на намени А1 – семејно домување во станбени куќи, во зависност од видот на домувањето, градбата и густината на изградбата се:

1. Широчина 6 м со длабочина 20 м за куќи во низа.

2. Широчина 10 м со длабочина 20 м за двокуќи.

3. Широчина 14 м со длабочина 20 м за самостојна семејна куќа во подрачје со густа градба (над 50% изграденост на земјиштето).

4. Широчина 16 м со длабочина 22 м за самостојна семејна куќа во подрачје со средно густа градба (од 20-50% изграденост на земјиштето).

5. Широчина 20 м со длабочина 25 м за самостојна семејна куќа во подрачје со ретка градба (до 20% изграденост на земјиштето).

6. Широчина 30 м со длабочина 50 м за вилна населба за домување од највисок стандард.

2) При оформување на градежни парцели за различни класи на намени се утврдуваат следните минимални нормативи за пресметување на најмалата површина на градежната парцела:

- А3 групно домување – најмалку 30 м² по корисник;
 - В1 образование и наука – најмалку 20 м² по ученик за основно училиште, 25 м² по ученик за средно училиште и 30 м² по ученик за високообразовна институција;
 - В2 здравствени и социјални институции – најмалку 30 м² по корисник за детски јасли, 35 м² по корисник за детска градинка и 80 м² по легло за клинички центри и болници;
 - В3 култура - најмалку 7 м² по гледач за театар и 3 м² по гледач за кино;
 - Д3 спорт и рекреација – најмалку 2 м² по жител за игралишта за деца и 2 м² по жител за спортски терени.
- 3) При планирање на површина за градба за класите на намена А1 и А2 - семејно домување во станбени куќи и згради се пресметува најмалку 25 м² по жител.
- 4) При планирање на површина за градба за класите на намени Б1, Б4, В4 и други класи на намени кои се остваруваат во канцелариски простори се пресметува најмалку 12 м² по вработен.

6. Намена на земјиштето

Член 24

- 1) **Намената на земјиштето** во рамките на планскиот опфат задолжително се уредува со урбанистичките планови од член 7 т.2 и урбанистичкиот проект од член 50 ст.3 од Законот.
- 2) Намената на земјиштето се уредува на ниво на градежна парцела во детален урбанистички план, а и во урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и урбанистички проект од член 50 ст.3 од Законот, доколку во нив се оформуваат градежни парцели.
- 3) Намената на земјиштето се уредува на ниво на наменска зона во генерален урбанистички план, а и во урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и урбанистички проект од член 50 ст.3 од Законот доколку се изработуваат во размер 1:2500, 1:5000 и 1:10000.

Член 25

- 1) **Наменска зона** е ограничена површина на градежно земјиште со иста наменска употреба на земјиштето.
- 2) Иста наменска употреба на земјиштето зоната има кога е составена од:
- една иста намена при што зоната е хомогена,
 - слични и истородни намени чијашто меѓусебна компатибилност овозможува релативна наменска хомогенизација,
 - различни, но компатибилни намени при што една-та е преовладувачка, односно повеќе застапена и станува именител на зоната, и
 - различни, но компатибилни намени без преовладувачка застапеност ниту на една од нив, при што мешањето на повеќе намени на ист простор станува основна карактеристика и именител на зоната (зона на мешана намена).
- 4) Во рамките на наменската зона со урбанистички план се утврдуваат исти општи услови за градење и режим на користење на земјиштето.
- 5) Наменската зона се дефинира во графичкиот дел на урбанистичкиот план со граница на наменската зона која ја опкружува површината со иста намена на земјиште.
- 6) Границата на наменската зона се уредува како планска одредба во генерален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и урбанистички проект од член 50 ст.3 од Законот, кои се изработуваат во размер 1:2 500, 1:5 000 и 1:10 000.

7) Во детален урбанистички план, како и во урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и урбанистички проект од член 50 став 3 од Законот кои се изработуваат во размер 1:1000, границите на зоната се уточнуваат до совпаѓање со регулаторните линии – регулационата линија и границата на градежната парцела.

Член 26

- 1) Уредувањето на намената на земјиштето во урбанистичките планови од член 7 т.2 и урбанистичкиот проект од член 50 ст.3 од Законот се врши со системот на класи на намени.
- 2) **Системот на класи на намени** е инструмент на урбанистичкото планирање со кој се врши класификација на дејностите и активностите во рамките на планските опфати на урбанистичките планови, обележување на постојните намени и одредување на планираните намени на земјиштето.
- 3) Под **намена** се подразбира начинот на уредувањето, изградбата и употребата на градежното земјиште и на градбите согласно дејностите и активностите што се вршат и одвиваат во нив.
- 4) Под **дејности** се подразбираат стопанските и деловните дејности и јавните и комуналните сервиси кои се дефинирани со Националната класификација на дејности.
- 5) Под **активности** се подразбираат домувањето и сите активности врзани за него како што се рекреацијата, сообраќајот и слично, кои не се опфатени со Националната класификација на дејности.

Член 27

- 1) Системот на класи на намени е составен од поединечни намени, класи на намени и групи на класи на намени, при што сродни намени со заеднички функционални и просторни карактеристики се групираат во класи на намени, а сродни класи на намени се групираат во група на класи на намени.
- 2) Класите на намени се формираат врз основа на заеднички физички карактеристики на просторите и градбите во кои дејностите и активностите се одвиваат како и просторните реперкусии од нивното градење и употреба.
- 3) Класата на намени се обележува со име, голема буква од кирилското писмо кое ја означува групата класи на намени на која и припаѓа и со арапска цифра, додека групата класи на намени се обележува со име и со голема буква од кирилското писмо.

Член 28

- 1) **Системот на класи на намени** е составен од пет групи на класи на намени:
- **А Домување**
 - **Б Комерцијални и деловни намени**
 - **В Јавни институции**
 - **Г Производство, дистрибуција и сервиси**
 - **Д Зеленило и рекреација**
- 2) **Групите на класи на намени** се составени од следните класи на намени:
- **А Домување**
 - А1 семејно домување во станбени куќи
 - А2 семејно домување во станбени згради
 - А3 групно домување
 - А4 времено домување
 - **Б Комерцијални и деловни намени**
 - Б1 мали комерцијални и деловни единици
 - Б2 големи трговски единици
 - Б3 големи угостителски единици
 - Б4 деловни простори
 - Б5 хотелски комплекси
 - Б6 простори за собира

В Јавни институции

- V1 образование
- V2 здравство
- V3 култура
- V4 државни институции
- V5 верски институции

Г Производство, дистрибуција и сервиси

- G1 тешка и загадувачка индустрија
- G2 лесна и загадувачка индустрија
- G3 сервиси
- G4 стоваришта
- G5 инфраструктура

Д Зеленило и рекреација

- D1 парковско зеленило
- D2 заштитно зеленило
- D3 спорт и рекреација

3) **Класите на намени** се составени од следните поединечни намени:

А ДОМУВАЊЕ

- **A1 семејно домување во станбени куќи** ги опфаќа сите видови станбени куќи со дворови: самостојни, двокуќи, куќи во низови, атриумски куќи, вили, викенд куќи и други, кои се состојат од најмногу три станови односно имаат најмногу три кујни во проектната документација, градежната реализација и употребата. Во урбанистички план за село класата A1 ги опфаќа и селските стопански дворови.

- **A2 семејно домување во станбени згради** ги опфаќа сите видови семејно домување во повеќетажни станбени згради со повеќе од три станови, комуникациски вертикали и големи густини на населеност, во блоковски низи, самостоечки и други.

- **A3 групно домување** ги опфаќа сите видови домување во кои станарите дел од своите потреби - најчесто исхраната, ги задоволуваат во заеднички простории, како што се домови за престој на ученици, студенти, стари лица, самци, деца без родители, незгрижени лица и др.

- **A4 времено сместување** во кое спаѓаат сите видови хотели, пансиони, преноќишта и слични видови градби, освен големи хотелски комплекси со повеќе придружни намени.

Б КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ

- **B1 мали комерцијални и деловни дејности** во кои спаѓаат и услужни и угостителски дејности кои се изведуваат во дуќани со или без витрини и имаат директен контакт со јавни пешачки површини како што се продажба, продажба и излагање, поправка на лични предмети, храна, предмети за домаќинство, ресторани, кафулиња, слаткарници, банки, пошти, интелектуални услуги, адвокатски и поштарски канцеларии, аптеки, мали ординации, салони, козметички студија и др.

- **B2 големи трговски единици** во кои спаѓаат сите видови трговија на мало која се остварува во самостојни објекти или во значителни делови од објектите како што се трговски центри, стоковни куќи, големи специјализирани продавници, супермаркети, затворени пазари и пазари на отворено.

- **B3 големи угостителски единици** во кои спаѓаат сите видови угостителски дејности кои се вршат во самостојни градби или во значителни делови од градбите како што се ресторани, таверни, ноќни клубови, казина и дискотеки.

- **B4 деловни дејности** кои се одвиваат во големи канцелариски простори од трговски друштва, акционерски друштва, управни згради, професионални и финансиски сервиси и др.

- **B5 хотелски комплекси** кои зафаќаат многу простор поради постоењето на многу различни содржини од услужен карактер

- **B6 простори за собири** во кои спаѓаат сите видови градби со трибини за гледачи како што се стадиони, спортски, конгресни и повеќенаменски сали, саеми и сл.

В ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ

- **V1 образование и наука** во кои спаѓаат сите видови претшколско, основно, средно и високо образование, континуирано и дополнително образование, како и сите видови научни институции.

- **V2 здравствени и социјални институции** со сите видови клиници, амбуланти, клинички центри, болници, здравствени домови, лечилишта и др, како и сите видови на социјални установи.

- **V3 култура** со сите видови дејности кои се одвиваат во специјални градби како што се театри, киносаали, музеи, галерии, кинотеки, домови на културата, филхармониите, опери и др.

- **V4 државни институции** во кои спаѓаат сите органи на извршната, судската и законодавната власт, државни институции, заводи, агенции и дирекции, како и органи на локалната самоуправа.

- **V5 верски институции** во кои спаѓаат цркви, цамии, синагоги, манастири, текиња и др.

Г ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ

- **G1 тешка и загадувачка индустрија** во која спаѓаат сите видови индустриски погонии кои имаат големи енергетски барања, голем промет на сировини и материјали, создаваат голем обем на сообраќај и создаваат отпад и штетни еманиции.

- **G2 лесна и загадувачка индустрија** во која влегуваат сите видови производство кои не побаруваат многу енергија, не создаваат голем промет на сировини, материјали и сообраќај и не произведуваат штетни еманиции.

- **G3 сервиси** за одржување и поправка на опрема и индустриски производи како што се сервиси за автомобили и други возила, машини, алати и инструменти, хемиско чистење и др.

- **G4 стоваришта** во кои спаѓаат сите видови стоваришта за складирање на стока на отворен или затворен простор, во специјални услови за чување, отпади, автопазари и др.

- **G5 инфраструктура** во која спаѓаат сите дејности од областа на сообраќајната и комуналната инфраструктура како што се објекти на водоводот, канализацијата, топлификацијата, електроенергетиката, поштенската и телефонската, радио и телевизиската инфраструктура, терминали и станици на воздушниот, водениот и копнениот сообраќај, повеќетажни гаражи и др.

Д ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА

- **D1 парковско зеленило** во кое спаѓаат сите видови површини со садено зеленило и уреден пејсаж како паркови, паркови-шуми, градини, ботанички бавчи, фитории и др.

- **D2 заштитно зеленило** во кое спаѓаат уредени зелени површини чија основна намена е да ги изолираат зоните со инкомпатибилни намени и имаат улога на тампон зони.

- **D3 спорт и рекреација** во кои спаѓаат сите видови активности за спорт, рекреација или забава на отворено или затворено како спортско-рекреативни сали и базени за пливање без трибини, рекреативни езера, забавни паркови, тематски паркови, зоолошки градини и сл.

Член 29

1) Системот на класи на намени се употребува во урбанистичките планови во функција на флексибилноста која треба да биде вградена во планот при одредувањето на намената на земјиштето.

2) Најголема флексибилност обезбедува одредувањето на намената до нивото на група на класи на намени. Средна флексибилност на урбанистичкиот план се обезбедува со употребата на класи на намени, а најголема ригидност се постигнува со одредување на конкретни сингуларни намени.

Член 30

1) Намената на земјиштето во генерален урбанистички план се одредува со употреба на наменски зони кои се хомогенизираат врз основа на една група на класи на намени, врз основа на една класа на намени или со употреба на зони со мешани намени каде што зоната ја формираат две или повеќе компатибилни класи на намени или групи на класи на намени.

2) Поединечната намена се употребува во генерален урбанистички план со симбол за поединечна намена кога е неопходно да се заштити функција од јавен интерес утврден со закон или градба од значење за републиката која треба да се лоцира во зона со друга намена.

3) Во урбанистички план за село или урбанистички план во населено место кои се изработуваат во размер 1:2500, 1:5000 и 1:10000 намената на земјиштето се одредува со помош на системот на класи на намени согласно со став 1 и став 2 од овој член.

Член 31

1) Во деталниот урбанистички план, урбанистичките планови од член 7 точка 2 од Законот кои се изработуваат во размер 1:1000 и урбанистичкиот проект од член 50 став 3 од Законот, системот на класи на намени се употребува со одредување на една класа на намена или на поединечна намена во рамките на една градежна парцела.

2) Заради флексибилност на планот, во урбанистичките планови од став 1 од овој член при одредување на намената на земјиштето како планска одредба со алтернативи може да се употребуваат две или повеќе меѓусебе компатибилни класи на намени во рамките на наменската зона одредена со план од повисоко ниво. Алтернативните класи на намени таксативно се наведуваат за одделни градежни парцели при што збирот на површините на градежните парцели со алтернативни намени не може да зафати повеќе од 30% од површината на наменската зона за да не го смени карактерот на зоната.

Член 32

1) Под компатибилни класи на намени се подразбираат две или повеќе класи на намени кои можат да егзистираат во иста наменска зона, блок или градежна парцела без притоа меѓусебно да го нарушуваат функционирањето, егзистирањето и вредноста на земјиштето и градбите.

2) Класата на намени А1 не може да создава зона на мешана намена со класите на намени А2 и Б1, како и со други некомпатибилни класи на намени ниту во урбанистички план ниту со акт за пренамена.

3) Класите на намени Б2, Б3, Б5, Б6, В1, В2, В3, В4, В5 и Д3 по правило не создаваат зона на мешана намена со класите на намена А2 и А3.

4) Групата на класи на намени Г не може да создава зона на мешана намена со ниту една друга група на класи на намени, а класите на намени Г1, Г2, Г3, Г4 и Г5 не можат да се поместуваат како поединечна намена во наменски зони со групата на класа на намена А.

5) За утврдените класи на намени компатибилни се:

А. Домување

А1 семејно домување во станбени куќи - Д1 и Д2

А2 семејно домување во станбени згради - Б1, Б2, Б4, Д1 и Д2

А3 групно домување - Б1, Б2, В2, Д1 и Д2

А4 времено сместување - Б1, В2, Д1 и Д2

Б. Комерцијални и деловни намени

Б1 мали комерцијални и деловни дејности - А2, А3, Б4, Б5, Б6, Д1 и Д2

Б2 големи трговски единици - А3, А4, Б4, Д1 и Д2

Б3 големи угостителски единици - А3, А4, В4, Д1 и Д2

Б4 деловни дејности - А4, Б1, Б2, Б3, Д1 и Д2

Б5 хотелски комплекси - Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, Д1, Д2, и Д3

Б6 простори за собири - А4, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Д1, Д2, Д3

В. Јавни институции

В1 образование и наука - А3, Д1 и Д2

В2 здравствени и социјални институции - А3, А4, Д1 и Д2

В3 култура - Д1 и Д2

В4 државни институции - Д1 и Д2

В5 верски институции - А4, Б3, Д1 и Д2

Г. Производство, дистрибуција и сервис

Г1 тешка и загадувачка индустрија - Д2

Г2 лесна и загадувачка индустрија - Г3, Г4, Д1 и Д2

Г3 сервиси - Г2, Г4 и Д2

Г4 стоваришта - Г2, Г3 и Д2

Г5 инфраструктура - Б1, Б2, Б3, Б4, Г4 и Д2

Д. Зеленило и рекреација

Д1 парковско зеленило - Б1, Б3, Б6 и Д3

Д2 заштитно зеленило - нема

Д3 спорт и рекреација - А4, Б5, Б6 и Д1

7. Градежна линија и површина за градење

Член 33

1) **Градежна линија** е планска одредба која претставува граница на површината за градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до која градбата може да се гради.

2) Просторната дефиниција на градежната линија и протегањето на нејзиното правно дејство е како во член 13 став 2 од овој Правилник.

3) Градежната линија е планска одредба која се уредува во урбанистички план кој се изработува во размер 1:1000 и 1:500 и во урбанистички проект кој се изработува во размер 1:1000, 1:500 и 1:200.

Член 34

1) **Градежна линија** се исцртува во градежни парцели каде што со планот се утврдуваат услови за идна градба.

2) Со градежна линија не може да се потврдува, утврдува или менува правниот статус на постојна градба, особено по основа на нејзината легалност.

3) За постојните легални градби кои се снимени во документационата основа, а за кои во урбанистичкиот план не се утврдуваат услови за идна градба, не се исцртува градежна линија, туку информативна црна линија.

Член 35

Постојат три вида градежни линии, и тоа:

1. **Градежна линија** како ознака за просторната граница за градење дефинирана во член 33 став 1 од овој Правилник.

2. **Помошна градежна линија** како ознака за денивелација, пасажи или друга промена во рамките на површината за градење.

3. **Подземна градежна линија** со која се уредува границата за градење под котата на теренот доколку таа не се совпаѓа со градежната линија која ја ограничува надземната изградба.

Член 36

1) **Градежната линија** се спроведува со дозволени пречекорувања од страна на издадените елементи од архитектонската пластика на градбите. Дозволените пречекорувања се уредуваат во секој урбанистички план во согласност со овој Правилник.

2) Кога градежната линија се совпаѓа со границата на градежната парцела со соседот не се дозволени пречекорувања на градежната линија со ниту еден вид архитектонски издатини.

3) Кога градежната линија не се совпаѓа со границата на градежната парцела не се дозволени пречекорувања на градежната линија на било која висина од вертикалната рамнина чијшто пресек со теренот се совпаѓа со границата на градежната парцела.

4) Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени пречекорувања се:

- првиот скалник од влезните партии до 30 см ако ширината на тротоарот е поголема од 2,25 см,

- првостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, влезни партии, конструктивни столбови, вертикални комуникации и други издадени делови на архитектонската основа до 30 см ако широчината на тротоарот е поголема од 2,25 м,

- второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли, стреи, брисолеи и др. кои се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот венец до 90 см длабочина за уличен коридор широк до 12 м и до 7,5% од широчината на коридорот, но не повеќе од 1,50 м длабочина. Елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на фасадата на градбата најмалку 3,60 м над котата на тротоарот,

- третостепена пластика во која спаѓаат: пиластри, корниз, подпрозорници, венци и друга плитка архитектонска пластика до 30 см.

5) Процентот од вкупната должина или површина од фасадата кој може да го зафати одреден тип архитектонска пластика се уредува со урбанистички план за секој плански опфат поединечно.

6) Минималното растојание на второстепената пластика од соседот при калканско спојување на соседните градби се уредува со урбанистички план за секој уличен фронт поединечно.

7) Доколку градежната линија не се совпаѓа со регулационата линија, а просторот помеѓу регулационата и градежната линија во перспектива треба да се употреби за проширување на сообраќајниот коридор, важат одредбите од ставот 4 од овој член.

8) Доколку градежната линија е кон дното на градежната парцела дозволените пречекорувања имаат поголема амплитуда на вредности кои се уредуваат во урбанистички план во зависност од околностите за секој плански опфат, четврт или блок.

9) За домување во семејни куќи со дворови, вилни населби, и градби од други намени со меѓусебни растојанија поголеми од 20 м, по правило нема општи ограничувања за употребата на архитектонската пластика.

10) Кога површините за градење од страната на градежната парцела се на растојание од 3 м и помало не се дозволени пречекорувања на градежната линија со прво и второ степенa пластика.

Член 37

1) **Површина за градење** е планска одредба со која во урбанистички план се утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за градење на градбите.

2) Површината за градење е дел од градежната парцела ограничен со градежни линии.

3) Површината за градење е дефинирана во рамки на една градежна парцела и не може да се протега низ две или повеќе парцели. Континуитетот на површината за градење низ две или повеќе градежни парцели во урбанистичкото планирање се добива како збир од поединечни површини за градење чишто граници се совпаѓаат, со границите на градежните парцели со што се обезбедува калканско спојување на соседните градби во низа, уличен фронт и слично.

4) Во една градежна парцела по правило има една површина за градење во која може да се гради само една градба. Комплексните градби составени од повеќе површини за градење во една градежна парцела по правило се уредуваат со урбанистички проект од член 50 став 1 од Законот како разработка на површината за градење уредена во урбанистички план.

Член 38

1) Доколку во урбанистички план утврдената површина за градење во една градежна парцела не ја опфаќа постојната градба во парцелата, искористувањето на правото на градење на површината за градење е условено со рушење и отстранување на постојната градба.

2) Доколку површината за градење од став 1 од овој член опфаќа повеќе од 50% од површината на основата на приземниот спрат на постојната градба во парцелата, искористувањето на правото за градење не е условено.

Член 39

Површината за градење како планска одредба во урбанистички план се употребува на два начина:

1. Во урбани подрачја со густа градба површината за градење е по правило целосно искористена за градење така што, градежните линии се совпаѓаат со надворешните линии на фасадните ѕидови од основите на градбите.

2. Во рурални или урбани подрачја во зони со вилни населби или едносемејни куќи во градежни парцели со површина поголема од 500 м², може да се оформи поголема површина за градење, во која површината на градбата е уредена со дозволен процент на изграденост, што обезбедува соодветна архитектонска слобода во обликувањето на градбите и просторот во градежната парцела.

Член 40

1) Диспозицијата на површината за градење во градежната парцела и нејзиното растојание од границите на градежната парцела зависат од типот на градење, односно од начинот на групирањето на градбите во блокот. Постојат три типа на градење, и тоа:

1. **Периметрално градење на блок** кај кое површините за градење се групираат по периметарот на блокот и ослободуваат неизграден простор во средината на блокот во вид на внатрешно блоковско двориште,

2. **Површинско градење на блок** кај кое површините за градење ја покриваат целата површина на блокот при што во секоја градежна парцела и во секоја површина за градење се обезбедува внатрешен двор, атриум или патио, и

3. **Дисперзивно градење на блок** кај кое површините за градење се слободно распоредени по целата површина на блокот на растојание една од друга.

2) Растојанијата помеѓу површината за градење и границата на градежната парцела зависат од типот на градење и намената на земјиштето, и тоа:

1. Кај периметралниот тип на градење наменет за домување површините за градење се по правило поместени кон лицето на парцелата, тежнеат да ја зафатат целата широчина на парцелата и да се допираат со соседните површини за градење. Растојанието помеѓу површината за градење и страната на парцелата тежнее кон нула, а и растојанието помеѓу површината за градење и регулационата линија со згуснувањето на градбата тежнее кон нула. Растојанието помеѓу површината за градење и дното на парцелата е најмалку 6,0 м.

2. Кај површинскиот тип на градење наменет за домување кај кој отворите на градбите се ориентирани кон внатрешните дворови, растојанието помеѓу површината за градење и регулаторните линии е нула или тежнее кон нула.

3. Кај дисперзивниот тип на градење наменет за домување со слободностоечки градби со по четири фасади со отвори, растојанието помеѓу површините за градење и границите на градежната парцела е најмалку 3,0 м за градби високи до 6,60 м (мерено од тротоарот до горниот венец), потоа најмалку половина височина за градби до 24,0 метри височина и најмалку 12,0 м за градби високи над 24,0 м. Растојанијата важат за страни од површината за градење на кои се предвидуваат регуларни отвори на градбите.

3) При одредувањето на диспозицијата на површината за градење во урбанистички план, не се дозволени растојанија помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела поголеми од нула, а помали од 1,20 м.

4) Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е нула, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата на границата на градежната парцела. Кога растојанието е од 1,20 до 3,0 м дозволени се само помошни отвори со парпет од најмалку 1,60 метри, а на растојанија поголеми од 3,0 метри се дозволени регуларни отвори на таа страна од градбата.

8. Височина на градење

Член 41

1) Плански одредби за ограничување на височината на градбите во урбанистички план се: висинска кота на тротоар или пристапна сообраќајница, височина на приземната или нултата плоча, максимална височина на градбата, максимален број на спратовите, максимална височина на кровната конструкција и правила на градење над максималната височина на градбата, односно котата на горниот венец.

2) Планските одредби од став 1 од овој член се уредуваат за секоја градежна парцела поединечно во детален урбанистички план, во урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и урбанистички проект од член 50 став 3 од Законот кои се изработуваат во размер 1:1000; 1:500 или 1:200.

3) Планските одредби од став 1 од овој член се уредуваат на ниво на блок, четврт или наменска зона во генерален урбанистички план, урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место кои се изработуваат во размер 1:2500, 1:5000 и 1:10000.

Член 42

1) **Максимална височина** на градбата е планска одредба со која се утврдува дозволената височина на градбата на вертикалната рамнина чијшто пресек со теренот се совпаѓа со градежната линија.

2) Максималната височина на градбата во урбанистички план се изразува како вертикално растојание помеѓу тротоарот и завршниот венец на градбата во должни метри. Максималната височина на градбата се одредува за онаа страна од површината за градење која гледа кон лицето на градежната парцела. Доколку тротоарот долж лицето на парцелата е во пад, максималната височина се одредува од висинската кота на тротоарот во средината на страната на градбата долж падот на теренот.

3) Висинската кота на тротоарот се уредува во нивелманскиот план кој е графички прилог на урбанистичкиот план и се изразува како кота на надморска височина.

4) Горен или завршен венец на градбата е хоризонтална линија до која завршува вертикалниот фасаден ѕид од градбата поставен на градежната линија.

5) Максималната височина на градбата изразена во должни метри може да се надополнува со планска одредба која го ограничува бројот на спратови кој може да се изгради во одредената височина.

6) Доколку максималната височина на градбата изразена во должни метри се надополнува со планска одредба која го ограничува бројот на спратови, најмалата спратна височина со која се пресметува бројот на спратови, мерено од плоча до плоча, за домување е 2,90 м, а за деловна дејност 3,40 м.

Член 43

1) **Максималната височина на градбата** се формулира како условена планска одредба која се остварува доколку во постапката за спроведување на планот со проектна документација се докаже дека се исполнети условите утврдени во планот за достигнување на максималната височина на градбата. Оваа условеност најчесто се однесува на барањето во рамките на градежната парцела да се обезбеди потребниот број на паркинг места според намената на градбата и стандардите и нормативите за урбанистичко планирање или друг постоен услов утврден во урбанистичкиот план за конкретното подрачје, блок или градежна парцела.

2) Максималната висина на градбата се формулира како неусловена планска одредба во урбанистичкиот план секаде каде што рамномерната височина на уличниот фронт е императив кој произлегува од значењето и карактерот на подрачјето во планскиот опфат, при што обврските за обезбедување на потребниот број на паркинг места се уредуваат со посебни одредби.

Член 44

1) Одредувањето на максимална височина на градбите во урбанистички план ги следи следните принципи:

1. Со одредувањето максимална височина се обезбедува хармонизација и рамномерен развој на урбаното ткаење, па цел на оваа планска одредба е воедначување на висините на градбите најмалку на ниво на еден уличен фронт.

2. Со рестриктивна политика на градење во височина се заштитува на ниво на хомогенизирана наменска зона секој тип на домување, па зголемувањето на максималната височина на градбите по правило се утврдува со промена на наменска зона и со промена на типот на домување.

3. Максималните височини на градбите во централно-градските четврти со деловни или мешани намени не требаат да се ограничуваат како во зоните со хомогено домување без оглед на намените на градбите.

4. Максималната височина зависи од намената на земјиштето и градбите, како и од густината на градењето, односно од меѓусебното растојание на градбите и од широчината на уличниот профил. Пошироките улични коридори овозможуваат поголеми максимални височини на градбите и обратно.

5. При одредувањето максимална височина на градбата се почитуваат стечените права од важечките урбанистички планови, па височината по правило се задржува или зголемува, но не се намалува со нов урбанистички план.

6. Зголемување на максималната височина на една површина за градење во однос на височината на уличниот фронт е можно на аголни градежни парцели и на специјални локации утврдени и аргументирани во урбанистички план.

Член 45

Во урбанистички план се уредува висинската кота на приземната плоча на градбите т.н. нулта плоча во однос на котата на теренот во урбани подрачја, а во рурални доколку постојат услови за тоа. Општи норми за височината на нултата плоча се:

1. **Максимална височина на нултата плоча** во однос на теренот за сите видови градби со намена домување или мешани намени на домување со комерцијални намени во приземјето, е 1,20 м.

2. Не е дозволено поместување на нултата плоча под котата на теренот.

3. Максимална височина на нултата плоча во однос на котата на тротоарот за сите градби кај кои градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, а намената на градбите е Б1, Б2 и Б3 е 15 см.

Член 46

1) **Височина на слеме** е планска одредба која се уредува во урбанистички план како услов за градење на ниво на наменска зона, уличен фронт, блок или плански опфат.

2) Слеме е највисока точка на кровната конструкција или највисока хоризонтална линија на пресекот на накривените рамнини што го формираат покривот.

3) Височина на слеме се одредува и мери од котата на горниот, односно завршниот венец на градбата.

4) Максималната височина на слеме е до 4,50 м над завршниот венец на градбата, а со урбанистички план може да се одреди помала или поголема височина на слемето во зависност од карактерот на ендемскиот архитектонски израз или за специјални градби.

5) Во рамките на дозволената висина на слемето и силуетата на покривот се уредува потпокривен корисен простор кој се третира рамноправно како и другиот корисен изграден простор по спратовите на градбата. Во потпокривот може да се искористи само една спратна височина.

Член 47

1) Во дозволената височина на слемето можно е формирање на повеќе типови на покриви од кои најчести се **косите, мансардните и рамните покриви**. Со урбанистички план може да се уредува и типот на покривот, доколку е тоа важно за зачувувањето на ендемскиот архитектонски израз, но со овие стандарди и нормативи се уредуваат дозволените агли и силуети за одредени типови на покриви.

2) Косите покриви имаат агол на косина од најмногу 35° кој се пресметува од завршниот венец на градбата.

3) Мансардниот покрив има максимален агол на косина од 60° кој мора да почнува од завршниот венец поставен на вертикалната рамнина чијшто пресек со теренот е градежната линија.

4) Рамните покриви имаат агол на косина до 5% и во дозволената силуета е можно скалесто повлекување од страната на лицето на парцелата и оформување потпокрив, кој кон дното на парцелата е со вертикален ѕид во рамнина со фасадата. Аголот на скалестото повлекување е најмногу 60° .

Член 48

Од максималната височина на слемето и дозволената силуета на покривот може да отстапуваат други делови на градбите што се уредува со урбанистички план на ниво на плански опфат, блок или поединечна градежна парцела и тоа:

- кули, покривни баци, стакларници и издадени покривни елементи,
- оџаци, вентилациони канали, лифтовски куќички, вертикални комуникации и сите техничко-технолошки инсталации, и
- сите архитектонски декоративни елементи со кои не се обидува или оформува затворен корисен простор над котата на горниот венец, односно над дозволената силуета на покривот.

9. Процент на изграденост и коефициент на искористеност на земјиштето

Член 49

1) **Процент на изграденост на земјиштето (P)** е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со градба.

2) Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу површината на земјиштето под градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен во процент. Во површината под градба се подразбира површината ограничена со надворешните ѕидови и столбови на градбата во висина на приземната плоча без надворешните тераси, скали, рампи, патеки и друго.

3) Процентот на изграденост на земјиштето може да се пресметува за градежна парцела, градски блок, градска четврт, наменска зона или плански опфат. Кога се пресметува за градежна парцела, се зема површината зафатена со градба и површината на градежната парцела. Кога се пресметува за блок се зема збирот на површини зафатени со градби и збирот на површини на градежните парцели. Кога се пресметува за четврт, наменска зона или плански опфат се зема збирот на површини зафатени со градби и збирот на површини на градежните парцели со збирот на површини на земјиштето за општа употреба, односно вкупното градежно земјиште.

4) Процентот на изграденост на земјиштето може да се употребува како:

- урбанистички параметар во документационата основа на планот, или
- планска одредба во планската документација на урбанистички план.

Кога процентот на изграденост се употребува во документационата основа, се мери површината на градбите кои се снимени во ажурираната геодетска подлога. Кога се употребува во планската документација се мери површината на површините за градење утврдени во планот.

Член 50

1) **Коефициент на искористеност (K)** на земјиштето е урбанистичка величина која го покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште.

2) Коефициентот на искористеност на земјиштето се пресметува како однос помеѓу вкупната изградена површина, односно збирот на површините на сите изградени спратови на градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен со рационален број до две децимали. Под вкупна изградена површина се сметаат површините на сите надземни етажи.

3) Коефициентот на искористеност на земјиштето може да се пресметува за градежна парцела, градски блок, градска четврт, наменска зона или плански опфат. Во зависност за која единица градежно земјиште се пресметува, коефициентот на искористеност на земјиштето, величината на површината на градежното земјиште се зема како во чл. 49 ст.3 од овој Правилник.

4) Коефициентот на искористеност на земјиштето може да се употребува како во член 49 став 4 од овој Правилник.

Член 51

1) **Процентот на изграденост и коефициентот на искористеност на земјиштето** како планска одредба може да се употребат во генерален урбанистички план, во урбанистички план за село и урбанистички план во населено место кои се изработуваат во размер 1:2500, 1:5000 и 1:10000, како и во други планови во кои со планска одредба не се прецизно дефинирани површините за градење.

2) Во плановите од став 1 од овој член процентот на изграденост и коефициентот на искористеност на земјиштето се употребуваат со минимални или максимални вредности на ниво на блок, четврт или наменска зона.

3) Процентот на изграденост и коефициентот на искористеност на земјиштето не се употребуваат како планска одредба на ниво на градежна парцела во урбанистички планови во кои со плански одредби се дефинирани градежните парцели, градежните линии, површините за градење, максималната височина на градбите, бројот на спратови и висината на слемето.

Член 52

1) **Процентот на изграденост и коефициентот на искористеност на земјиштето** се нормираат преку типични урбани просторно физички и наменски ситуации кои се дефинирани со намената на земјиштето, системот на градба, спратноста и големината на градежните парцели.

2) Прифатливи вредности на процентот на изграденост (P) и коефициентот на искористеност на земјиштето (K) во услови на периметрално градење на блок се:

1. Домување во вили до П+1 спрат на парцели со површина од $2500 - 3000 \text{ m}^2$:
 $P = 6 - 14 \%$ $K = 0,06 - 0,18$
2. Домување во вили до П+1 спрат, на парцели со површина од $1000 - 2500 \text{ m}^2$:
 $P = 8 - 20 \%$ $K = 0,2 - 0,46$
3. Домување во куќи со градини до П+1 спрат, на парцели со површина од $300 - 1000 \text{ m}^2$:
 $P = 12 - 30 \%$ $K = 0,35 - 0,84$
4. Домување во куќи со градини до П+2 спрата, на парцели со површина од $200 - 300 \text{ m}^2$:
 $P = 20 - 40 \%$ $K = 0,6 - 1,2$
5. Домување во двокуќи со градини до П+2 спрата на парцели со површина од $200 - 300 \text{ m}^2$:
 $P = 25 - 50 \%$ $K = 0,75 - 1,5$
6. Домување во куќи со градини во низа до П+2 спрата, на парцели со површина од $200 - 300 \text{ m}^2$:
 $P = 40 - 65 \%$ $K = 1,2 - 2,1$
7. Домување во куќи со градини во низа, до П+2 спрата, на парцели со површина од $120 - 200 \text{ m}^2$:
 $P = 50 - 75 \%$ $K = 1,5 - 2,6$
8. Домување во згради со повеќе станови, до П+4 спрата и калканско поврзување, на парцели од $200 - 300 \text{ m}^2$:
 $P = 45 - 70 \%$ $K = 2,0 - 3,5$

9. Домување во згради со повеќе станови, до П+8 спрата и калканско поврзување на парцели со површина од 300 - 500 м²:

$$P = 40 - 65 \% \quad K = 2,7 - 4,5$$

10. Згради со мешани комерцијални намени од П+4 до П+8 спрата со калканско поврзување, на парцели од 300 - 500 м² и поголеми:

$$P = 50 - 90 \% \quad K = 3,0 - 7,0$$

3) Прифатливи вредности на процентот на изграденост (P) и коефициентот на искористеност на земјиштето (K) во услови на дисперзивно градење на блок и големи парцели од 2000 - 10000 м² со една или повеќе градби во градежна парцела, се:

1. Домување во слободностоечки згради со повеќе станови до П+4 спрата:

$$P = 25 - 35 \% \quad K = 1,2 - 2,0$$

2. Домување во слободностоечки згради со повеќе станови, до П+8 спрата:

$$P = 20 - 30 \% \quad K = 2,0 - 2,8$$

3. Домување во слободностоечки згради со повеќе станови, до П+14 спрата:

$$P = 15 - 25 \% \quad K = 2,3 - 3,7$$

4. Домување и комерцијални намени во слободностоечки градби интегрирани во ниските спратови, до П+14 спрата:

$$P = 30 - 50 \% \quad K = 2,5 - 4,0$$

5. Комерцијални намени во слободностоечки градби интегрирани во ниските спратови, до П+14 спрата:

$$P = 30 - 100 \% \quad K = 2,5 - 7,0$$

4) Вредностите на процентот на изграденост и коефициентот на искористеност на земјиштето од став 2 и 3 од овој член се употребуваат како ориентација при одредувањето на нивните максимални вредности како планска одредба во урбанистички план или како репер за вреднување на постојната состојба во документационата основа на планот.

10. Паркирање и гаражирање

Член 53

1) **Паркинг место** е правоаголна површина за стационарање на возило за мирување со димензии, простор за пристап, маневрирање и пристапна сообраќајница или рампа кои соодветствуваат со меродавниот габарит на возилото и се пропишани со овој Правилник.

2) Неопходниот број паркинг места за секоја единица на градежно земјиште односно за секоја градба според нејзината намена или големина и за секоја наменска зона, се утврдува како планска одредба со урбанистичките планови од член 7 точка 2 и урбанистичкиот проект од член 50 став 3 од Законот.

3) Планската одредба од став 2 од овој член е задолжителна содржина на урбанистичкиот план, изводот од урбанистичкиот план, решението за локациски услови и извештајот на Комисијата за технички прием на градбите.

Член 54

1) **Паркиралиштата** се површини од градежното земјиште или од градбите кои се сообраќајно технички обликувани на безбеден и економичен начин да обезбедат групно стационарање на повеќе возила, така што за секое возило да има паркинг место и независен, безбеден и прегледен сообраќаен пристап.

2) Основните видови на паркиралишта кои се уредуваат со урбанистички план се:

1. Паркиралишта во градежните парцели и градбите наменети за домување кои им служат на жителите. Овие паркиралишта се планираат во рамки на градежната парцела и може да се изведат во дворното место или во надземните и подземни спратови од градбата и парцелата.

2. Паркиралишта во подрачја наменети за домување кои им служат на посетителите. Овие паркиралишта се планираат на земјиште за општа употреба или во големите градежни парцели во состав на паркиралиштата од точка 1 на овој став.

3. Паркиралишта во подрачја и градби наменети за работа (со групи на класи на намени Б, В и Г) кои им служат на вработените. Овие паркиралишта се планираат во рамки на градежната парцела, а во посебни услови утврдени во план и на земјиште за општа употреба.

4. Паркиралишта за јавна употреба кои доколку се површински, се планираат на земјиште за општа употреба, а доколку се повеќекатни се планираат во градежни парцели наменети за изградба на градби од сообраќајна инфраструктура за кои со закон е утврден јавниот интерес.

Член 55

1) Просторната диспозиција и најмалиот задолжителен број на паркинг места за паркиралиштата од чл.54 од овој Правилник се уредуваат со урбанистички план, и тоа:

1. Во генерален урбанистички план како и урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место кои се изработуваат во размер 1:2500, 1:5000 и 1:10000 се утврдува локацијата за паркиралишта од чл.54 ст.2 т.4 од овој Правилник, а за паркиралиштата од точка 1, 2 и 3 од истиот член се утврдуваат параметрите за пресметување на потребниот број на паркинг места по намени.

2. Во детален урбанистички план како и во урбанистички план за село и урбанистички план вон населено место кои се изработуваат во размер 1:1000 и 1:500 се утврдува најмалиот број паркинг места кои во паркиралишта од чл.54 ст.2 т.1 и 3 од овој Правилник секој градител треба задолжително да ги обезбеди во рамките на својата градежна парцела. Во овие планови се одредуваат, пресметуваат и обликуваат паркиралиштата од чл.54 ст.2 т.2 и 4 од овој Правилник и тоа на градежно земјиште за општа употреба.

Член 56

1) Со урбанистички план не може да се намалува или пренаменува површината од градежно земјиште наменето за паркирање во претходниот план освен ако со истиот план не се намалат површините на градбите кои создаваат потреби за паркинг места или ако со истиот план не се обезбеди неопходниот број паркинг места во рамки на истата единица градежно земјиште (градежна парцела, блок, четврт) за која е наменето паркиралиштето.

2) Паркиралишта од чл.54 ст.2 т.1 и 3 од овој Правилник се употребуваат согласно со нивната намена и нивната пренамена во текот на употребата на градби изградени според урбанистички план не е можна и тоа без исклучок.

Член 57

1) Најмало паркинг место за паркирање на лесни возила е со широчина од 2,50 м и должина 5 м, при што во оваа површина не смее да навлегува ниту еден дел од градбата, опремата или инсталациите.

2) Паркинг местата кај кои од едната или обете должни страни има ѕид, столб или друг вертикален градежен елемент, ограда или опрема, се прошируваат за 0,30 односно 0,60 м.

3) Димензиите од ст.1 од овој член важат за паркирање под агол од 90° доколку широчината на пристапната комуникација (до паркинг местото) е поголема од 7 м. Доколку пристапната комуникација е широка од 6,00 до 7,00 м паркинг местото се проширува за 0,30 м и изнесува 2,80 м. Доколку широчината на комуникацијата е од 5,60 до 6 м широчината на паркинг местото се зголемува за 0,50 м и изнесува 3 м.

4) Минималната широчина на комуникацијата за пристап до паркинг место за паркирање под агол од 90° е 5,60 м.

5) Минимални димензии за гаража за лесни возила е 3,00 м широчина и 6,00 м длабочина, сметајќи го просторот меѓу ѕидовите.

6) Минимално паркинг место за автобус е со ширина од 3,00 м и должина од 15 м, за лесно товарно возило е со ширина од 3,00 м и должина од 12 м, за тешко товарно возило е со ширина од 3,00 м и должина од 15 м.

7) Димензиите од ставовите 1, 2, 3 и 4 од овој член важат за паркиралиштата од чл.54 ст.2 т.1,2 и 3. За јавните паркиралишта од чл.54 ст.2 т.4 најмало паркинг место за паркирање на лесни возила е со ширина од 2,80 м и должина од 5,60 м, а минимална ширина на комуникацијата за пристап до паркинг место за паркирање под агол од 90° е 7 м.

8) Минималните димензии дадени во ставовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој член се услов за пресметување на потребниот број на паркинг места од член 59 од овие стандарди при изработката и донесувањето на урбанистичките планови, изработувањето на проектната документација за градбите како и за издавањето на решението за локациски услови, одобрувањето за градба и одобрувањето за употреба на градбите.

Член 58

1) Рампите за пристап до паркиралишта и гаражи во подземни или надземни градби со капацитет до 40 возила ги имаат следниве најголеми подолжни нагиби:

- 16% за отворени прави рампи
- 16% за покриени кружни рампи, и
- 20% за покриени прави рампи
- 25% за паркиралишта до 4 возила.

2) За паркиралиштата од ст.1 од овој член минимална ширина на еднонасочна права рампа изнесува 3,25 м, а за еднонасочна кружна рампа изнесува 4,00 м. Минималната ширина на двонасочните прави рампи изнесува 5,50 м, а на кружните изнесува 6,60 м.

3) Најголемите нагиби на рампи за пристап до паркинг места во подземни или надземни паркиралишта или гаражи со капацитет над 40 возила изнесуваат:

- 12% за отворени прави рампи,
- 12% за покриени кружни рампи, и
- 15% за покриени прави рампи.

4) Најмалата ширина на рампи од паркиралишта од ст.3 од овој член е 3,75 м за еднонасочна права рампа и 4,70 м за еднонасочна кружна рампа. Минимална ширина на рампите за двонасочен сообраќај изнесува 7 м за прави рампи и 8,60 м за кружни рампи.

5) Минималниот радиус на кружните рампи изнесува 6 м, мерено од оската на претпоставената патека на меродавното лесно возило, а минималниот радиус на коловозот на рампата е 4,10 м.

Член 59

За определувањето на потребниот број на паркинг места според намената на земјиштето и градбите и нивната големина, кој ќе се утврди во урбанистичкиот план како планска одредба односно услов за градење, служат следниве нормативи:

А – ДОМУВАЊЕ

А1 и А2 – Семејно домување

- За станбени згради кои се лоцирани во централното градско подрачје: 1 паркинг место по стан.

- За станбени згради кои не се лоцирани во централното градско подрачје и за станбените куќи во градежна парцела помала од 600 м²: 1,2 паркинг места за секој стан до 90 м² и 1,5 паркинг места за секој стан над 90 м².

- За станбените куќи во градежна парцела поголема од 600 м²: 2 паркинг места по стан.

- За вили: 4 паркинг места по градба.

А3 – Группо домување

- За домовите за стари лица, незгрижени деца и ученици: 1 паркинг место за секој резидентен вработен, 1 паркинг место за секои 3 вработени во смена и 1 паркинг место на 15 легла за посетители.

- За студентски домови: 1 паркинг место за секој резидентен вработен, 1 паркинг место за 3 вработени во смена и 1 паркинг место на 10 легла за студенти и посетители.

А4 – Времено сместување

- 1 паркинг место на 8 легла и 1 паркинг место на 3 вработени во смена.

Б – КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ

Б1 – Мали комерцијални и деловни дејности

- За продавници, дуќани и сл.: на 40 м² простор за клиенти 1 паркинг место и на 150 м² од вкупната површина 1 паркинг место за вработените.

Б2 – Големи трговски единици

- 1 паркинг место на 30 м² од површината наменета за муштери и 1 паркинг место на 100 м² од вкупната површина за вработените.

Б3 – Големи угостителски единици

- 1 паркинг место на 5 м² од површината за гости и 1 паркинг место на 100 м² од вкупната површина за вработените.

Б4 – Деловни дејности

- 1 паркинг место на 40 м² од вкупната површина.
- Кај градбите со шалтер сали: 1 паркинг место на 20 м² од површината за публика во шалтер салата.

Б5 – Хотелски комплекси

- 1 паркинг место на 6 легла, 1 паркинг место на 3 вработени и 1 паркинг место на 10 м² површина наменета за нерезидентни гости.

Б6 – Простори за собири

- 1 паркинг место на 10 гледачи и 1 паркинг место на 5 вработени.

В – ИНСТИТУЦИИ

В1 – Образование и наука

- За предшколско образование 1 паркинг место на 3 вработени плус 20% за посетителите.

- За основно и средно образование 1 паркинг место на 3 вработени плус 10% за посетителите.

- За високо образование 1 паркинг место на 2 вработени и 1 паркинг место на 20 студенти.

- За научните институции 1 паркинг место на 3 вработени плус 10% за посетители.

В2 – Здравствени и социјални установи

- За здравствени установи 1 паркинг место на секој лекар во смената, 1 паркинг место на 3 од останатите вработени, 2 паркинг места за секоја просторија за прегледи и 1 паркинг место на 5 легла.

В3 – Култура

- 1 паркинг место на 3 вработени, 1 паркинг место на 30 м² изложбен простор за музеи и галерии.

- 1 паркинг на 3 вработени и 1 паркинг место на 8 посетители за киносали.

- 1 паркинг место на 3 вработени и 1 паркинг место на 4 посетители за театри и други изведувачки уметности.

В4 – Државни институции

- 1 Паркинг место за раководител и 1 паркинг место за 3 од останатите вработени плус 10% за посетители

В5 – Верски институции

- 1 паркинг место за 10 посетители на богослужба.
- За другите градби на верските институции 1 паркинг место на 40 м² од вкупната површина.

Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ

Г1 – Тешка индустрија

- 1 паркинг место на 100 м² од вкупната површина.

Г2 – Лесна индустрија

- 1 паркинг место на 100 м² ако вкупната површина е поголема од 1200 м².

- 1 паркинг место на 60 м² ако вкупната површина е помала од 1200 м².

Г3 – Сервиси

- 1 паркинг место на 100 м² ако вкупната површина е над 500 м².

- 1 паркинг место на 50 м² ако вкупната површина на градбите е под 500 м².

Г4 – Стоваришта

- 1 паркинг место на 100 м² ако вкупната површина на градбите е над 500 м².
- 1 паркинг место на 50 м² ако вкупната површина на градбите е под 500 м².

Г5 - Инфраструктура

- Потребниот број паркинг места се утврдува во урбанистички план во зависност од конкретната намена на градбата, условите за градба и специфичните услови на локацијата.

Д – ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА**Д1 – Парковско зеленило**

- Потребниот број паркинг места се утврдува во урбанистички план во зависност од специфичните потреби и услови на локацијата.

Д2 – Заштитно зеленило

- Не се предвидуваат паркинг места за оваа намена.

Д3 – Спорт и рекреација

- 1 паркинг место на 10 посетители, 1 паркинг место на 3 вработени.

2) Димензионирањето на групните паркиралишта во градежните парцели и градбите од класите на намени А2, А3, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, В1, В2, В3, В4 и В5 се врши на тој начин што на вкупниот број паркинг места се планираат минимум 3% паркинг места за инвалиди. На паркиралишта со помалку од 20 места се предвидува минимум едно паркинг место за инвалиди. Паркинг местото за инвалиди е со минимални димензии од 3,50/5,50 м и се лоцира и видно се обележува најблиску до влезот на градбата и до пешачката површина.

Член 60

Со урбанистичките планови од чл. 7 т.2 од Законот се планира целокупната сообраќајна инфраструктура во рамките на планските опфати со цел да се зголеми про-точноста и безбедноста на сообраќајот, да се овозможи рамномерен просторен развој и да се зголеми квалитетот на животот на луѓето во урбанизираниот простор.

Член 61

1) **Сообраќајната инфраструктура** се состои од мрежа на сообраќајници, односно мрежа на улици.

2) **Уличната мрежа** се состои, според хиерархиската функционална класификација, од примарна и секундарна улична мрежа.

3) **Примарната мрежа на улици** се состои од:

- магистрални улици, и
- собирни улици.

4) Магистралните улици се делат на две поткатегории:

- транзитни магистрални улици или брзи магистрални и
- градски магистрални улици или градски магистрални.

5) **Секундарната мрежа на улици** се состои од:

- сервисни улици,
- станбени улици и индустриски улици.

6) Во секундарната мрежа на улици спаѓаат и следните некатегоризирани сообраќајни површини:

- пристапни улици,
- пешачки улици и патеки и
- јавни паркиралишта.

Член 62

Примарната мрежа на улици служи за движење и транспорт на учесниците во сообраќајот, додека секундарната мрежа на улици служи за пристап на учесниците во сообраќајот кон урбаните содржини во парцелираното градежно земјиште.

Член 63

1) **Транзитна магистрална улица** е вид на магистрална сообраќајница која е интегрален дел од системот на магистрални и регионални патишта и на границата на град или село се поврзува со магистрален или

регионален пат. Транзитната магистрала се планира да овозможи движење на возилата со брзина од 100-120 км/час и да дава највисоко сообраќајно ниво на услуга. Крстосувањето на оваа улица е можно само со улици од примарната мрежа и тоа со денивелирани крстосници во два нивоа. На транзитни магистрални улици не се планира паркирање, пристап до градби, јавен градски превоз, сообраќај со велосипеди и пешаци.

2) **Градска магистрална улица** е вид на магистрална сообраќајница која меѓусебно ги поврзува деловите на населеното место и ги поврзува со мрежата на магистрални и регионални патишта. Градската магистрала се планира да овозможи движење на возилата со брзина од 80-100 км/час и да даде највисоко ниво на сообраќајна услуга. Крстосувањето на оваа улица е како кај транзитните магистрални и кај неа не се дозволува паркирање и пристап до градбите, но може да се планира јавен градски сообраќај и сообраќајот со велосипеди и пешаци.

3) **Собирна улица** е сообраќајница која го собира сообраќајот од секундарната улична мрежа и обратно, го дистрибуира сообраќајот од примарната улична мрежа во секундарната улична мрежа. Собирната улица се планира да овозможи движење на возила со брзина од 60-80 км/час. На оваа улица се планира јавен градски сообраќај и сообраќај на велосипеди и пешаци, но паркирање и пристап до градбите не се дозволува. Крстосувањето на оваа улица со улици од иста или пониска категорија е со крстосници на едно ниво со синхронизирана семафорска сигнализација.

4) **Сервисна улица** е сообраќајница која ги поврзува собирните улици со станбените и индустриските улици. Сервисната улица се планира за сообраќај на возила со брзина од 50-60 км/час. На сервисната улица се планира јавен градски сообраќај и сообраќај на велосипеди и пешаци, додека паркирањето не е дозволено, а пристапот кон градбите е само преку јавните паркиралишта или преку групните паркиралишта во рамки на градежните парцели. Крстосувањето на оваа улица со улици од иста или пониска категорија е на едно ниво.

5) **Станбена улица** е сообраќајница која ги поврзува градежните парцели и градби со намена А, Б и В со сервисните и сообраќајните улици. Пристапот кон градежните парцели е директен од станбената улица. Оваа улица се планира за сообраќај на возила со брзина од 40-50 км/час, сообраќај на велосипеди и пешаци, подолжно паркирање, додека јавен градски сообраќај не е дозволен.

6) **Индустриска улица** е вид на станбена улица во индустриска зона која ги поврзува градежните парцели со намена Г со сервисните и собирните улици. Пристапот кон градежните парцели од оваа улица е директен и на неа може да се планира и јавен градски сообраќај. Индустриската улица се планира за сообраќај со брзина од 40-50 км/час.

7) **Пристапна улица** е некатегоризирана сообраќајна површина во ниво на тротоар која е наменета за директен пристап до внатрешните градежни парцели во блокот и ги поврзува истите со станбените и индустриските улици. Пристапната улица е наменета за движење на возила и пешаци со брзина до 30 км/час.

8) **Пешачки улици и патеки** се површини наменети за движење на пешаци и при нивното планирање се води сметка тие да можат да послужат и за движење на интервентни возила.

9) **Јавно паркиралиште** е посебно уреден и обележан простор наменет за групно паркирање на определен вид возила. Терминалите за товарни возила се вид на јавни паркиралишта.

Член 64

Паркирање под прав или друг агол во однос на правецот на движење на возилото не е дозволено на ниту една категоризирана улица.

Член 65

1) Уличната мрежа и нејзините елементи се планираат и обликуваат во урбанистичките планови од чл.7 т.2 од Законот според постојните сообраќајни потреби и според планираните потреби до крајот на планскиот период.

2) Со урбанистички план не може да се планираат услови за градба кои ги зголемуваат потребите за сообраќајна инфраструктура над капацитет на постојната улична мрежа, доколку со истиот урбанистички план или друг урбанистички план за пошироката околина синхронично не се планираат одредби со кои соодветно се зголемуваат капацитетот, проточноста и нивото на услуги на сообраќајната мрежа на улици.

3) Кога во урбанистички план се планира улична мрежа во подрачје кое е густо изградено со вреден и неамортизиран градежен фонд или со други градби за кои не постојат економски претпоставки дека ќе бидат експроприрани и рушени поради проширување на сообраќајните коридори, уличната мрежа се планира, категоризира и димензионира според можностите за реализација во планскиот период.

4) При планирање на уличната мрежа во урбанистичкиот план треба да се образложи неопходноста и рационалноста на планираната сообраќајна инфраструктура, односот помеѓу трошоците за изградба на планираната инфраструктура и планираната корист од неа, како и приоритетен етапен план за реализација на уличната мрежа во однос на реалните и планираните приходи на општината која го донесува планот.

5) Со донесувањето на урбанистичкиот план донесувачот се обврзува во планскиот период да го откупи или експроприра градежното земјиште кое со планот го наменил за општа употреба и да ја изгради планираната улична мрежа.

11. Елементи на уличната мрежа

Член 66

1) Профилот на сообраќајницата е дефиниран со бројот и широчината на сообраќајните ленти, тротоарите, велосипедските патеки и заштитниот појас, чишто збир ја претставува широчината на сообраќајниот коридор.

2) Бројот и широчината на сообраќајните ленти се утврдува врз основа на пресметка на потребната пропусна моќ и ниво на услуга на планираната улица до крајот на планскиот период.

3) Широчината на сообраќајната лента зависи од категоријата на улицата и планираната пропусна моќ и изнесува:

- за магистрална улица	3,50-3,75 м
- за собирна улица	3,25-3,50 м
- за сервисна улица	3,00-3,25 м
- за станбена улица	2,75-3,00 м
- за индустриска улица	3,25-3,75 м

4) Широчината за велосипедска патека за еден ред велосипеди изнесува 1 м, заштитното растојание кон регулационата линија изнесува 0,25 м, а кон работ на коловозот 0,75 м. Велосипедската патека која се планира издвоена од другите елементи на улицата е широка најмалку 1,50 м.

5) Најмалата широчина на пешачката патека е 1,50 м. Доколку патеката е тротоар од улица за моторен сообраќај на минималната широчина се додава 0,50 м од работ на коловозот и 0,25 м од регулационата линија, па најмалата широчина на тротарот е 2,25 м.

6) Минимална широчина на пристапна улица е 5,50 м.

7) Минимална широчина на пешачка улица е 4,00 м.

8) Минимална широчина на разделен појас помеѓу два коловози е 2,00 м.

Член 67

1) Попречниот профил на **транзитна магистрала** се состои од најмалку два коловози со по две сообраќајни ленти и една сервисна лента како и разделен појас меѓу коловозите, со вкупна широчина од најмалку 21м.

2) Попречниот профил на **градска магистрална улица** се состои од најмалку два коловози со по две сообраќајни ленти, велосипедска патека и тротоар, како и разделен појас помеѓу коловозите, со вкупна широчина од најмалку 23 м.

3) Попречниот профил на **собирна улица** се состои од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти и два тротоара, со вкупна широчина од најмалку 11м.

4) Попречниот профил на **сервисна улица** се состои од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти и два тротоари, со вкупна широчина од најмалку 10,50 м.

5) Попречен профил на **станбена улица** се состои од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти и два тротоари со вкупна широчина од најмалку 10 м.

6) Попречниот профил на **индустриска улица** се состои од најмалку еден коловоз со две сообраќајни ленти и два тротоари со вкупна широчина од најмалку 11м.

Член 68

Елементите на **геометриското обликување** на сообраќајниците се планираат и утврдуваат врз основа на проектната брзина предвидена за сообраќајниот коридор. Проектната брзина зависи од рангот на сообраќајницата и изнесува:

- за магистрална улица	80-120 км/час
- за собирна улица	60-80 км/час
- за сервисна улица	50-60 км/час
- за станбена улица	40-50 км/час
- за индустриска улица	40-50 км/час

Член 69

Големината на **радиусот на хоризонталните кривини** зависи од проектната брзина на сообраќајницата. Долната граница на вредноста на радиусот на хоризонталните кривини е функција од брзината и изнесува:

- за 30 км/час	P = 30 м
- за 40 км/час	P = 50 м
- за 50 км/час	P = 80 м
- за 60 км/час	P = 120 м
- за 70 км/час	P = 180 м
- за 80 км/час	P = 250 м
- за 90 км/час	P = 350 м
- за 100 км/час	P = 450 м
- за 110 км/час	P = 600 м
- за 120 км/час	P = 750 м

Член 70

1) **Подолжниот наклон** на градските улици зависи од категоријата на улицата и патеката и тоа за:

- магистрална улица макс.	4%, (6%)
- собирна улица макс.	5%, (7%)
- сервисна улица макс.	6% (10%)
- станбена улица макс.	8% (12%)
- индустриска улица макс.	4% (6%)
- самостојна пешачка патека макс.	12% (14%)
- велосипедска патека макс.	8% (12%)

2) Вредностите во заградите од претходниот став претставуваат исклучителни подолжни наклони, кои се применуваат само при реконструкција на постојните сообраќајници или во случај каде што со техничко-економско образложение е оправдано примената на исклучителни наклони.

Член 71

1) **Максималната должина** на слепа улица изнесува 100 м со потребно проширување за свртување со "Г" завршеток, или друг облик на проширување со потребни димензии за свртување на возилата за 180°.

Член 72

1) Минималниот радиус на хоризонтална кривина на крстосниците во зависност од категоријата на улицата изнесува:

- за магистрални улици	P = 12 м
- за собирни улици	P = 10 м
- за сервисни улици	P = 8 м
- за станбени улици	P = 6 м
- за индустриски улици	P = 12 м

Член 73

1) **Минималното растојание на крстосниците** на градските сообраќајници зависи од видот на крстосницата и категоријата на сообраќајницата.

2) За денивелираните крстосници минималното растојание меѓу две крстосници изнесува 600 м, во што не се сметаат денивелирани влезови и излези од сообраќајницата.

3) За крстосници во ниво, минималното растојание меѓу две крстосници изнесува:

- за магистрални улици	300 м
- за собирни улици	200 м
- за сервисни улици	120 м
- за станбени улици	50 м
- за индустриски улици	50 м

Член 74

1) Најмали димензии на ниши за автобуски стојалишта во рамките на системот на градскиот автобуски превоз се:

- минимална должина на нишата изнесува 24 м,
- минимална широчина на нишата изнесува 2,50 м.

12. Услови за движење на инвалидизирани лица

Член 75

1) Составен дел на урбанистичките планови се конкретни мерки за создавање на услови за непречено движење на инвалидизирани лица во рамките на планскиот опфат.

2) Планските одредби од ст.1 од овој член особено се однесуваат на уредувањето на градежното земјиште за општа употреба и условите за градење на градби од класите на намени А, Б и В.

Член 76

1) Површините за движење на пешаците кои се планираат во урбанистичките планови: тротоари, пешачки улици, пешачки патеки, плоштади и плоштатки, секаде каде што тоа карактеристиките на теренот го дозволуваат, мора да се со континуирана нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од најмногу 8,33%.

2) Доколку јавните пешачки површини се на терен со големи висински разлики кои мораат да се совладаат со скали, со урбанистички план задолжително се предвидува алтернативна врска со рампа со максимален пад од 8,33% или 1:12.

3) Рампата од ст.2 од овој член се димензионира за двосмерно движење на лица во колички при што нејзината најмала широчина е 1,65 м, а оптималната широчина изнесува 1,80 м.

4) Во зависност од наклонот на рампата, ограничена е нејзината должина, и тоа:

- за наклон од 8,33% (1:12) максимална должина на рампата е 9 м;
- за наклон од 6,66% (1:15) максимална должина на рампата е 12 м, и
- за наклон од 5,0% (1:20) максимална должина на рампата е 15 м.

5) Во случаите кога е неопходна поголема должина на рампите од онаа одредена во ст.4 од овој член, задолжително се планираат одморишта чијашто најмала должина е 1,50 м, а оптимална должина 1,80 м.

Член 77

1) При планирањето на елементите на уличната мрежа во урбанистичкиот план задолжително се предвидуваат рампи на секој пешачки премин за совладување на денивелацијата помеѓу тротоарот и коловозот.

2) Минимална широчина на рампата од ст.1 од овој член е 1 м, а оптималната широчина е 1,80 м.

3) Најголемиот наклон на рампата од ст.1 од овој член е 20% (1:5), а оптималниот наклон е 8,33% (1:12).

Член 78

1) Постојаната и времената урбана опрема на јавните пешачки површини не смее да претставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува сообраќајот на пешаците, а особено на инвалидизирани лица со колички.

2) Поставувањето на масивни жардинери кои ги стеснуваат пешачките патеки и тротоари, огради или платформи со денивелација на јавни пешачки површини не е дозволено.

Член 79

1) Во условите за градење кои во урбанистичките планови се уредуваат за градби од класите на намени А2, А3 и А4, како и групите на класи на намени Б и В, задолжително се предвидуваат рампи за пристап за висинско совладување на денивелираните површини за комуникација на влезовите од градбите и внатрешни рампи во јавните и групните простории како и просторите за собири.

2) Рампите од ст.1 од овој член се димензионираат според одредбите во чл.76 од овој Правилник, освен што минималната широчина на рампите е 1 м.

13. Урбано зеленило и озеленетост

Член 80

1) Со урбанистички план се одредуваат улиците со дрвореди, видот на дрвата, меѓусебното растојание на садниците и опремата на дрворедното место.

2) Дрвореди се планираат на улици чиешто тротоари имаат широчина од најмалку 3 м.

3) Оската на дрворедот е оддалечена најмалку 0,70 м од работ на коловозот.

4) Доколку местото за садници е со квадратна форма, отворот во пешачката површина има димензии од 0,90/0,90 до 1,20/1,20 м, а доколку е со кружна форма нејзиниот дијаметар е од 0,90 до 1,20 м.

5) Хоризонталната заштита на местото за садници е секогаш во исто ниво со пешачката површина околу него, заради обезбедување на непречено движење на пешаци и инвалидизирани лица со колички.

Член 81

1) Со урбанистички план се уредува кои површини од градежното земјиште се наменети за парковско зеленило од класата намени Д1.

2) Површина изведена со класа на намени Д1 или со планска одредба утврдена во истата класа на намени, со урбанистички план не може да се пренаменува во друга класа на намени.

3) За парцелите градежно земјиште со намена Д1 во урбанистичкиот план се одредуваат услови за градење кои се состојат од регулација на пешачки и озеленети површини, хортикултурно решение на озеленетите површини и режимот на опремувањето на пешачките површини.

Член 82

1) Со планска одредба во урбанистичкиот план се уредува процентот на озеленетост во рамки на градежната парцела, блокот или четвртта.

2) Процентот на озеленетост е однос помеѓу површината на градежно земјиште наменето за зеленило и вкупната површина на градежното земјиште изразен во проценти.

3) Кога со урбанистички план ќе се утврди процент на озеленетост, оваа планска одредба станува составен дел на условите за градење.

14. Енергетско однесување на градбите**Член 83**

1) Со урбанистички план се уредуваат плански одредби и услови за градење кои обезбедуваат намалување на вкупната потрошувачка на енергија и употреба на обновливи извори на енергија која во рамките на планскиот опфат се користи за загревање, ладење и вентилација на градбите.

2) Планските одредби од ст.1 од овој член содржат планско решение на енергетски прифатлив и одржлив систем со градби и инфраструктура за греење на градбите во планскиот опфат.

3) Условите за градење кои се однесуваат на енергетската ефикасност и одржливост на градбите од ст.1 од овој член содржат аспекти на архитектонското решение, конструкцијата, употребените материјали и коефициентот на топлопроводноста на фасадните ѕидови кои се во функција на намената на градбите, карактеристиките на микроклимата и на други ендемски својства на подрачјето на планскиот опфат.

Член 84

1) Планските одредби и условите за градба од чл.83 од овој Правилник се задолжителни за градежни парцели, блокови, четврти или плански опфати.

2) Од обврските од ст.1 од овој член се исклучуваат следните градби:

- градби кои претставуваат културно наследство,
- градби од класата на намени В5 (верски институции),

- градби од класата на намени А1 – семејно домување кои се употребуваат помалку од четири месеци во годината, како што се викенд куќи, летни куќи, зимски куќи и сл., и

- слободностоечки градби со вкупна корисна површина помала од 50 м².

Член 85

Како планско решение кое ќе го обезбеди условот од чл.83 ст.2 од овој Правилник за енергетски прифатливо и одржливо однесување на планираните градби се смета она решение кое ќе понуди планска разработка на еден од следните системи:

- децентрализиран систем врз основа на обновлив извор на енергија,
- поединечен или централен систем со топлински пумпи и геотермални води, или
- централно греење (и ладење) на ниво на блок или четврт, доколку е рационално можно.

Член 86

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за стандарди и нормативи за планирање на просторот ("Службен весник на Република Македонија бр. 2/02, 50/03).

Член 87

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-11732
8 јуни 2006 година
Скопје

Министер,
Џемали Мехаззи, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**1227.**

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2006 година, за кои ќе се користи принципот на распределба "прв дојден, прв корисник" (first come, first served) и тоа

Л И С Т А**НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА (НУЈА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)****Анекс II**

(наведено во Член 27(3) (б))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2006 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2006 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од MFN)
0206 29	Јастиви делови од животни од видот говеда, замрзнати: Друго:	103.750	103.750	кг	55
0207	Месо и јастиви делови, од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	1.500.000	1.500.000	кг	55
0210 11 0210 12 0210 19	Свинско месо:	12.500	12.500	кг	85
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	112.500	112.500	кг	55
0405 10	Путер:	312.500	312.500	кг	55
0805 10 0805 20 0805 40 0805 50	Портокали: Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатеумас-мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди на агруми: Грејпфрут Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):	2.000.000	2.000.000	кг	55
1507 10	Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола):	3.750.000	3.750.000	л	70
1601	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	705.000	705.000	кг	70

1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	360.000	360.000	кг	70
2005 70	Маслинки	400.000	400.000	кг	55
2009	Сокови	75.000	75.000	кг	100
2309 90 99 90	Производи што се употребуваат за исхрана на животни: Друго	3.000.000	3.000.000	кг	70

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

(наведено во Член 27(3) (в))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2006 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2006 г.	Единица мерка	Применливи царини (% од МФН)
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато	500.000	500.000	кг	70
0406 10	Младо(незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда:	150.000	150.000	кг	70
0406 40	Сирење прошарано со сина мувла:				

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА
(НУЛА -ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИТЕ)

Анекс VI

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2006 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2006 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	35.000	35.000	кг	50
1806	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	80.000	80.000	кг	
1806 10					40
1806 20					50
1806 31 00 00					50
1806 32					50
1806 90					50
1905 31	Слатки бисквити:	82.500	82.500	кг	50
1905 32	Вафли и обланди:				
1905 90	Друго:	37.500	37.500	кг	50
2103 30 90 00	Приготвен синап (сенф)	50.000	50.000	кг	85

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2006 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2006 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
2204 10	Квалитетни пенливи вина	975	975	хл	100
2204 21	Вина од свежо грозје				

Л И С Т А
НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА КОИ СЕ
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА

П Р И Л О Г 1(а) Увоз во Република Македонија на земјоделски производи со потекло од Република Хрватска без царина во рамките на царинските квоти

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2006 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2006 г.	Единечна мера	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
0203 21	Месо свинско, замрзнато:				
0203 22	Трупови и полутки:	75.000	75.000	кг	50
0203 29	Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски:				
0402 21	Друго:				
0402 21	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување: Во прав, гранули или други цврсти форми со содржина на маснотија, што надминува 1,5% по маса: Без додаден шеќер или други материи за засладување:	2.500	2.500	кг	50

1001	Пченица и наполица:	5.000.000	5.000.000	кг	50
1101 00	Брашно од пченица или наполица	50.000	50.000	кг	50
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јаствиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	100.000	100.000	кг	50
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јаствиви месни делови или од крв:	275.000	275.000	кг	50
2103 90 90	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства: Друго: Друго:	50.000	50.000	кг	50
2104 10	Суши и чорби и препарати за тие производи:	112.500	112.500	кг	50
2106	Прехранбени производи на друго место не спомнати или опфатени:	137.500	137.500	кг	50
2401 10	Тутун, суров и непреработен: Тутун, неоджилен/нережан:	625.000	625.000	кг	50
2402 20	Цигари што содржат тутун:	7.500	7.500	1000 п	50

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА КОИ
СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2006 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2006 г.	Един. мерка	Царин. стапка
0406 10	Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда:	12.500	12.500	кг	0%
0406 90 29 00	Кашкавал	12.500	12.500	кг	0%
0701	Компир, свеж или разладен:	75.000	75.000	кг	0%
0702 00	Домат, свеж или разладен:	37.500	37.500	кг	0%
0706	Моркови, бросква или репка угарница, (бела репка), цвекло, целер, коренаш, рдокви и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж или разладен:	50.000	50.000	кг	0%
0707 00	Краставици и корнишони, свежи или разладени:	25.000	25.000	кг	0%
0807 ex 0807 11 00 00	Лубеници од 1 март до 15 јули	625.000	625.000	кг	0%
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јаствиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	37.500	37.500	кг	0%
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јаствиви месни делови или од крв:	25.000	25.000	кг	0%
2208 20 12 00	Коњак во амбалажа од 2 литри или помала:	5.000	5.000	л	0%

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА КОИ СЕ
НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА

(Протокол А на Анекс I)

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2006 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2006 г.	Един. мерка	Царинска стапка во рамки на квоти
0201	Месо говедско, свежо или разладено:	75.000	75.000	кг	50% намал.
0202	Месо говедско, замрзнато:				
0203	Месо свинско, свежо разладено или замрзнато:	50.000	50.000	кг	50% намал.
0207	Месо и јаствиви делови од живина и од тарифен број 0105 свежи, разладени или замрзнати:	125.000	125.000	кг	0%
0301 93 00 00 0301 99 11 00	Риби живи: Крап Други: Слатководни риби: Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (Hucho hucho)	37.500	37.500	кг	0%
0301 99 19 00	Други: Слатководни риби: Друго				
0303 79 11 00 0303 79 19 00	Риби замрзнати: Други: Слатководни риби: Крап: Риби замрзнати: Други: Слатководни риби: Друго	37.500	25.000	кг	0%
0406 90 29 00	Кашкавал				
0406 90 50 10 0406 90 99 10	Бело сирење од овчо млеко во саламура Бело сирење од кравјо млеко во саламура	75.000	75.000	кг	0%
0701 90	Компир, свеж или разладен: друг:				
0802 31 00 00 0802 32 00 00	Обични ореви: Во лушпа Обични ореви: Лупени	10.000	10.000	кг	50% намал.
1108 12	Пченкарен скроб				
1202	Кикиритки, непржени или непечени, лупени или нелупени или кршени или дробени:	37.500	37.500	кг	50% намал.

1209 21 00 00	Семе од луцерка (alfalfa)	3.750	3.750	кг	50% намал.
1209 91	Семе, плодови и спори, наменети за сеидба: Друго: Семе од зеленчук	1.250	1.250	кг	50% намал.
1211 90	Растенија и делови на растенија, (вклучувајќи семиња и плодови), свежи или сушени, сечени или цели, кршени или мелени, видови што првенствено се употребуваат во парфимеријата, фармацијата или инсектицидни, фунгицидни или слични цели: Друго:	12.500	12.500	кг	50% намал.
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:	12.500	12.500	кг	10%
1601 00	Колбаси и слични производи од месо од други јастиви месни делови за јадење или од крв сложени прехранбени производи врз основа на овие производи	25.000	25.000	кг	10%
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв	25.000	25.000	кг	20%
1702 30	Гликоза (декстроза) и гликозен сируп без содржина на фруктоза или со содржина на фруктоза помалку од 20% по маса во сува состојба	250.000	250.000	кг	0%
1702 40	Гликоза и гликозен сируп, со содржина од најмалку 20%, а помала од 50% фруктоза по маса во сува состојба исклучувајќи инвертен шеќер				
1702 60	Друга фруктоза и фруктозен сируп со содржина поголема од 50% по маса фруктоза во сува состојба исклучувајќи инвертен шеќер				
1704 90**	Производи од шеќер, вклучувајќи бела чоколада без какао: Друго:	62.500	62.500	кг	35%
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао:	50.000	50.000	кг	35%
1902	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или со други материи) или поинаку приготвени како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен:	25.000	25.000	кг	25%
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи со додаток на какао или без додаток на какао: нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	25.000	25.000	кг	25%
2003 10	Печурки, приготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина: Печурки за јадење од видот Agarikus:	12.500	12.500	кг	20%
2007 99	Друго, овошни пиреа	12.500	12.500	кг	28%
2009 80	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментиран и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	50.000	50.000	кг	25%
2009 90	Сок од друго овошје или зеленчук (немешан)				
2105 00***	Мешаница на сокови				
2105 00***	Сладолед и друг јастив мраз со додаток или без додаток на какао	25.000	25.000	кг	35%
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација; мраз и снег	75.000	75.000	л	12%
2202	Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана вода, со додаток на шеќер или други средства за засладување или ароматизација, и други безалкохолни пијалаци, освен од овошје или зеленчук што се распоредуваат во тар.бр. 2009:	25.000	25.000	л	25%
2203 00*	Пиво добиено од слад:	500.000	500.000	л	20%
2204 21 79 00	Други вина шира од грозје со запрена ферментација со додавање на алкохол: во садови од 2 литри или помала: друго: Со содржина на реален алкохол што не надминува 13% вол.:	250.000	250.000	л	50% намал.
2204 21 80 00	Друго: Бело				
2204 21 83 00	Друго: Бело				
2204 21 84 00	Со содржина на реален алкохол што надминува 13% но не надминува 15% вол.:				
2204 21 84 00	Друго: Бело				
2204 21 84 00	Со содржина на реален алкохол што надминува 15% но не надминува 18% вол.:				
2204 21 94 00	Друго: Бело				
2204 21 94 00	Со содржина на реален алкохол што надминува 18% но не надминува 22% вол.:				
2204 21 98 00	Друго: Бело				
2204 21 98 00	Со содржина на реален алкохол што надминува 22% вол.:				
2204 21 99 00	Друго: Бело				
2204 21 99 00	Со содржина на реален алкохол што надминува 22% вол.:				
2302 10	Трици и други остатоци добиени со пресејување, мелење или друга обработка на жита и мешункасти растенија, непелетизирани или пелетизирани:	200.000	200.000	кг	0%
2302 30	Од пченка				
2302 30	Од пченица				
2306 30 00 00*	Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на растителни маснотии или масла, освен оние од та.броеви 2304 и 2305, немелени, мелени или пелетизирани: од семе од сончоглед	125.000	125.000	кг	0%

*) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓународниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е **max 20%, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓународниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

***) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е **e max 23%**, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓународниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА

Анекс А кон Протокол 1

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.07.-30.09.2006 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2006 г.	Единична мера	Царинска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	кг	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Леќа: Друга	125.000	125.000	кг	0%
0802 22 00 00	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (Coryles spp.): Јупени	62.500	62.500	кг	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	кг	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	кг	0%
1509 10 90 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Друго	25.000	25.000	л	0%
1604 14	Приготвени или конзервирани риби:Цели или во парчиња, но немелени: Туни, трупови, пругавци и паламиди (Sarda spp.): Други приготвени или конзервирани риби: Друго: Од туни, мали туни од Пацификот или друга риба од родот Euthynnas.	87.500	87.500	кг	0%
1604 20 70 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	кг	0%
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	кг	0%
2203 00*	Пиво добиено од слад:	75.000	75.000	л	0%
2905 43 00 00*	Други полихидроксилни алкохоли: Манитол	Неограничено	Неограничено	кг	0%
2905 44*	Други полихидроксилни алкохоли : Д-Глуцитол (сорбитол):	Неограничено	Неограничено	кг	0%
3505*	Декстрини и други модификувани скробови (на пр. прежелатинизирани или естерикувани скробови); лепила врз база на скробови, или врз база на декстрини или други модификувани скробови:	Неограничено	Неограничено	кг	0%
3809	Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати (на пр. средства за апература и нагрзување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа или во слични индустрии, на друго место неспомнати ниту опфатени:	Неограничено	Неограничено	кг	0%
5201 00*	Памук, невлачен или нечешпан	Неограничено	Неограничено	кг	0%
5301*	Лен, суров или преработуван но непретен, колчишта и отпадоци од лен (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубени текстилни материјали)	Неограничено	Неограничено	кг	0%
5302*	Коноп (Cannabis sativa L.) суров или преработуван но не претен, колчишта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубен текстилен материјал):	Неограничено	Неограничено	кг	0%

*) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.07.-30.09.2006 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2006 г.	Единица мерка
0201	Месо говедско, свежо или разладено:	250.000	250.000	кг
0202	Месо говедско, замрзнато:			
0203 21	Месо свинско замрзнато:	75.000	75.000	кг
0203 22				
0203 29				
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материји за засладување	100.000	100.000	кг
1003 00 90 20	Јачмен сточен	1.250.000	1.250.000	кг
1005 90 00 00*	Пченка- друго	5.000.000	5.000.000	кг
1512 11*	Сурово масло	2.500.000	2.500.000	л
1701 12	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	кг
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао	25.000	25.000	кг
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао	25.000	25.000	кг
1905 31	Слатки бисквити:	12.500	12.500	кг
1905 32	Вафли и обланди:			
2007 99	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување: Друго:	25.000	25.000	кг
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег	25.000	25.000	л
2209 00	Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина	25.000	25.000	л

*) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РОМАНИЈА
КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ УВОЗОТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ 2

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.07.-30.09.2006 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2006 г.	Един. мерка	Царинска стапка во рамки на квоти
0402 10	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	12.500	12.500	кг	0%
0402 21	Во прав, гранули или во други цврсти форми, со содржина на маснотија, што не надминува 1,5% по маса:				
0802 31	Обични ореви во лушпа:	10.000	10.000	кг	0%
0802 32	Обични ореви, лупени:				
0901 21	Кафе печено со кофеин	2.500	2.500	кг	0%
1001 90 99	Пченица и наполица:Друго	1.500.000	1.500.000	кг	0%
1806 31	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:				
1806 32	Други, во табли или прачки: Полнети:	12.500	12.500	кг	0%
1806 90	Други, во табли или прачки:Неполнети:				
1905 31	Друго: Слатки бисквити:				
2101 11	Екстрати, есенции и концентрати:	1.250	1.250	кг	0%
2101 12	Препарати врз база на овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе:				
2103 90 90	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства: Друго:	2.500	2.500	кг	50% од MFN царинска стапка
2104 10	Супи и чорби и препарати за тие производи; хомогенизирани сложени прехранбени производи: Супи и чорби и препарати за тие производи:				
4101*	Сурови крупни и ситни кожи од говеда (вклучувајќи биволи) или кожи од копитари (свежи, или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени, ниту пергаментно обработени или понатаму обработени), со влакна или без влакна, цепени или нецепени:	Неограничено	Неограничено	кг	0%
4102*	Сурови кожи, овчи или јагнешки (свежи, или солени, сушени, лужени, пиклувани или поинаку конзервирани, но нештавени, ниту пергаментно обработени или понатаму обработени), со влакна или без влакна, цепени или нецепени, освен исклучените со забелешка 1(в) кон оваа глава				

*) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА

АНЕКС II

ХС Тарифен број	Наменување	Квота за период 01.07.-30.09.2006 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2006 г.	Единишна мерка	Преференцијална царинска стапка
0101 10 10 00*	Коњи, живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0102 10*	Живи животни, вид говеда: Чисти раси за приплод:	Неограничено	Неограничено		Слободно
0103 10 00 00*	Свињи живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0104 10 10 00*	Овци живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0104 20 10 00*	Кози живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено		Слободно
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	12.500	12.500	кг	Слободно
0406 90 02 00	Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Цело сирење со вредност на граница, за 100 кг нето маса, што надминува 401,85 евра но не надминува 430,62 евра, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци	12.500	12.500	кг	Слободно

0406 90 03 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Цело сирење со вредност на граница, за 100 кг нето маса, што надминува 430,62 евра, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци				
0406 90 04 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Парчиња пакувани во вакуум или инертен гас, со кора најмалку од една страна, со нето маса од 1кг или повеќе но помалку од 5 кг и со вредност на граница што надминува 430,62 евра но не надминува 459,39 евра за 100 кг нето маса, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци				
0406 90 05 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Парчиња пакувани во вакуум или инертен гас, со кора најмалку од една страна, со нето маса од 1кг или повеќе и со вредност на граница што надминува 459,39 евра за 100 кг нето маса, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци				
0406 90 06 00	Emmentaler, Gryère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell: Парчиња без кора, со нето маса помала од 450 гр и со вредност на граница што надминува 499,67 евра за 100 кг нето маса, со содржина на маснотија 45% или повеќе по маса на сува материја и старо три или повеќе месеци, пакувано во вакуум или инертен гас, во пакувања на кои стои барем опис за сирењето, содржината на маснотија, одговорниот пакувач и земјата на производство				
0406 90 13 00	Emmentaler				
0406 90 15 00	Gruyère, Sbrinz				
0406 90 17 00	Bergkäse, Appenzell				
0406 90 18 00	Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine				
0406 90 25 00	Tilsit				
ex 0406 90 69 00	Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко				
ex 0406 90 79 00	Paulin				
0701 10 00 00*	Компир, свеж или разладен: За сеидба	Неограничено	Неограничено		Слободно
1302 20*	Пектински материи, пектинати и пектати	Неограничено	Неограничено		Слободно
2101 11	Екстракти, есенции и концентрати врз база на кафе	Неограничено	Неограничено		Царина од 25% ad valorem**
2101 12	Препарати врз база овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе:				
2101 20	Екстракти, есенции и концентрати на, чај или мате-чај, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати, или врз база на чај или мате-чај:				

*) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

**) Со новата царинска тарифа од 2006 година царинската стапка е 20%, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ
ОД НОРВЕШКА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА

Анекс 2

Тарифна ознака	Наименување	Квота за период 01.07.- 30.09.2006 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2006 г.	Единична мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	кг	Слободно
ex 2208 90 48 00	Аквавит ((дестилиран алкохол зачинет со семе од ким) во амбалажа од 2 литри или помала	1.250	1.250	л	Слободно
ex 2208 90 71 00	Аквавит ((дестилиран алкохол зачинет со семе од ким) во амбалажа поголема од 2 литри				

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ
ОД РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.07.-30.09.2006 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2006 г.	Единица мерка
0202	Месо говедско, замрзнато:	25.000	25.000	кг
0405	Путер и други маснотии и масла добиени од млеко;млечни премази	25.000	25.000	кг
0713	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:	25.000	25.000	кг
0802	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено, лупено или нелупено:	25.000	25.000	кг
1001	Пченица и наполица:	250.000	250.000	кг
1003 00	Јачмен :	250.000	250.000	кг
1209	Семе, плодови и спори, наменети за сеидба:	25.000	25.000	кг
1507	Соино масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски модификувано:	25.000	25.000	л
1601 00	Колбаси и слични производи од месо од други јастиви месни делови за јадење или од крв сложени прехранбени производи врз основа на овие производи	12.500	12.500	кг
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв	12.500	12.500	кг
1703	Меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер:	75.000	75.000	кг
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао	12.500	12.500	кг
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао	12.500	12.500	кг
1905	Леб, печива,колачи,бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора,капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	12.500	12.500	кг
2001	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:	25.000	25.000	кг
2005 10 2005 20	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат: Хомогенизиран зеленчук: Компир:	25.000	25.000	кг
2007	Џемови, овошни желеа, мармелади, пиреа од овошје и јатчесто овошје и пасти од овошје и јатчесто овошје добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	кг
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспомнати или опфатени:	25.000	25.000	кг
2009	Овошни сокови(вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	12.500	12.500	кг
2402	Пури, цигарилоси и цигари, од тутун или од замени за тутун:	12.500	12.500	1000п

Бр. 10-5165/1
26 јуни 2006 година
Скопје

Министер за економија,
м-р **Фатмир Бесими**, с.р

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО
ОСИГУРУВАЊЕ**

94.

Врз основа на член 56 став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 29/2002, 85/2003, 40/2004 и 113 /2005) Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 24.03.2006 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИ-
РАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДРУШТ-
ВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ**

Член 1

(1) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување наплатува од друштво за управување со пензиски фондови надомест за:

- 1) дозвола за основање на друштво за управување со пензиски фондови во висина од 600.000 денари;
- 2) одобрение за управување со пензиски фонд во висина од 300.000 денари;
- 3) организирање на испити и давање дозволи на агенти во висина од 900 денари, по лице;
- 4) организирање на испити и давање на дозволи на агенти за лице кое повторно полага испит поради претходно бришење од Регистерот на агенти во висина од 3000 денари, по лице;
- 5) запишување во регистерот на агенти во висина од 300 денари;
 - а) вршење на услуги:
 - а) објавување на делот од ревидирани извештаи на друштво на "Web" страницата на Агенцијата во висина од 15000 денари на годишна основа;
 - б) корекција на договор за членство - 50 денари;
 - в) внес на договор за членство во информациониот систем на Агенцијата - 50 денари;
 - г) поништување регистрација на член во Регистарот на членовите - 50 денари;
 - д) годишна обнова на упис во регистарот на агенти во висина од 200 денари, по агент; и
 - ѓ) присуство на семинари и обуки за едукација за капитално финансирано пензиско осигурување во висина определен во зависност од реалните трошоци на семинарот или обуката.

7) други надоместоци:

- а) барање, молба, предлог, пријава други поднесоци - 50 денари;
 - б) поднесување жалба на решение - 200 денари;
 - в) спроведување на постапка за давање согласност на договорот склучен меѓу друштвото за управување со пензиски фондови и посредник за тргување со хартии од вредност во висина од 12,000 денари;
 - г) спроведување на постапка за давање согласност на промена на статутот на друштвото за управување со пензиски фондови или на пензискиот фонд во висина од 45.000 денари, освен во случај на промена на сопственичката структура;
 - д) спроведување на постапка за давање согласност на промена на сопственичката структура на друштвото за управување со пензиски фондови од 100,000 денари;
 - ѓ) извршена контрола во друштво за управување со пензиски фондови, во висина од 10.000,00 денари, доколку при контролата се утврдат одредени посуштински неправилности од поголем обем;
 - е) пристап кон информациониот систем на Агенцијата еднократно во висина од 100,000 денари;
- (2) Покрај надоместоците предвидени во став (1) од овој член Агенцијата ги наплатува од друштвата сите фактички трошоци што ги имала при извршувањето на работите со трети лица.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на месечниот надомест што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови и надоместоци за организирање на испити и давање дозволи на агенти и нивно запишување во регистерот на агенти бр. 02-310 од 15.11.2004 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-618/9
21 јуни 2006 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
д-р Ана Павловска Данева, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622

